



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 14 јануари 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

14.

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСКА

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Брегот на Слоновата Коска, со седиште во Абиџан.

2. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1029

29 декември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с.р.

15.

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТА РЕПУБЛИКА КАМЕРУН

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетата Република Камерун, со седиште во Јаунде.

2. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1028

29 декември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с.р.

16.

Врз основа на член 60 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

1. Девизите за потребите на федерацијата во 1977 година, утврдени во износ од 8.150.187.500 динари со Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата, републиките и автономните покраини за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), можат да се користат за нестоковни и стоковни плаќања на сојузните органи, на општествено-политичките организации, на определени органи на општествените организации што својата дејност ја вршат на целата територија на Југославија и на граѓански правни лица, како и за намирување на други потреби на федерацијата, и тоа:

Динари

- | | |
|--|---------------|
| 1) за нестоковни плаќања — до износот од | 1.312.098.000 |
| 2) за стоковни плаќања — до износот од | 6.633.609.000 |

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на оваа точка се издвојува износот од 204.480.500 динари за намирување на непредвидени и недоволно предвидени расходи (средства на резервата).

Се овластува сојузниот секретар за финансии по барањата на надлежните наредбодавци да одобрува средства од резервата од став 2 на оваа точка, што во секој поединечен случај не го преминуваат износот од 100.000 динари.

2. Со распоредот на девизите за 1977 година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел, се утврдуваат, во границите на износите од точка 1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи на девизи за одделни корисници.

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 на оваа одлука може да се користи 70% во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, а 30% во други девизи.

Се овластува сојузниот секретар за финансии на одделни корисници да им одобрува користење на девизи во проценти поголеми, односно помали од процентите утврдени во став 1 на оваа точка, со тоа што вкупниот износ на девизите да не може да премине 70% во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

4. Се овластува сојузниот секретар за финансии износот на девизите од редниот број 68 на Распоредот на девизите за 1977 година да го распореди на одделни корисници.

5. Заради рамномерно користење на девизите од точка 1 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат за финансии, во согласност со потребите на корис-

ниците и насоките на Сојузниот извршен совет, ја утврдува динамиката на користењето на девизите за секое тримесечје.

6. Се овластува сојузниот секретар за финансии по барањата на надлежните наредбодавци во Распоредот на девизите за 1977 година да врши измени на намената и на височината на средствата утврдени за нестоковни плаќања.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 3

13 јануари 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р **Антон Вратуша**, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Реден број	Корисник	Изразено во динари
1	2	3
1	Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Нестоковни плаќања: — службени патувања — други плаќања Стоковни плаќања Вкупно	 3,322.000 200.000 3,522.000 218.000 3,740.000
2	Собрание на СФРЈ Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации — други плаќања Стоковни плаќања Вкупно	 3,000.000 300.000 12.000 3,312.000 3,150.000 6,462.000
3	Секретаријат за законодавство на Собранието на СФРЈ Нестоковни плаќања: — службени патувања Вкупно	 10.000 10.000
4	Совет на федерацијата Нестоковни плаќања: — службени патувања Вкупно	 50.000 50.000
5	Кабинет на Претседателот на Републиката Нестоковни плаќања: — службени патувања — други плаќања Стоковни плаќања Вкупно	 18.000 2,502.000 2,520.000 414.000 2,934.000
6	Управа на островот Бриони Нестоковни плаќања: — службени патувања — други плаќања Стоковни плаќања Вкупно	 18.000 75.000 93.000 1,613.000 1,706.000

1	2	3
7	Сојузен извршен совет Нестоковни плаќања: — службени патувања — други плаќања Стоковни плаќања Вкупно	 13,630.000 382.000 14,012.000 97,112.000 111,124.000
8	Секретаријат на Сојузниот извршен совет за следење на стопанските движења Нестоковни плаќања: — службени патувања Вкупно	 82.000 82.000
9	Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки Стоковни плаќања Вкупно	 4,500.000 4,500.000
10	Центар за информациона и документациона дејност на Сојузниот извршен совет Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации Стоковни плаќања Вкупно	 37.000 241.000 278.000 17,100.000 17,378.000
11	Уставен суд на Југославија Нестоковни плаќања: — службени патувања Вкупно	 42.000 42.000
12	Сојузен суд Нестоковни плаќања: — службени патувања Вкупно	 27.000 27.000
13	Сојузно јавно обвинителство Нестоковни плаќања: — службени патувања Вкупно	 15.000 15.000
14	Сојузно јавно правобранителство Нестоковни плаќања: — службени патувања Вкупно	 55.000 55.000
15	Сојузен општествен правобранител на самоуправувањето Нестоковни плаќања: — службени патувања Вкупно	 30.000 30.000

1	2	3
16 Сојузен секретаријат за надворешни работи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	27,000.000	
— претставништва	698,969.000	
— котизации	29,156.000	
— други плаќања	9,500.000	764,625.000
Стоковни плаќања		24,445.000
Вкупно		789,070.000
17 Сојузен секретаријат за народна одбрана		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	3,795.000	
— претставништва	31,000.000	
— котизации	220.000	
— лекувања во странство	1,750.000	
— специјализации	17,825.000	
— други плаќања	1,720.000	56,310.000
Стоковни плаќања		6,019,434.000
Вкупно		6,075,744.000
18 Сојузен секретаријат за внатрешни работи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2,000.000	
— котизации	968.000	
— специјализации	1,600.000	
— други плаќања	10,000.000	14,568.000
Стоковни плаќања		91,900.000
Вкупно		106,468.000
19 Сојузен секретаријат за пазар и цени		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		84.000
Вкупно		84.000
20 Сојузен секретаријат за финансии		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,200.000	
— специјализации	113.000	
— трансфер на наследства	1,000.000	
— други плаќања	50,053.000	52,366.000
Вкупно		52,366.000
21 Сојузен секретаријат за надворешна трговија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,300.000	
— котизации	3,450.000	4,750.000
Вкупно		4,750.000
22 Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	109.000	
— котизации	53.000	162.000
Вкупно		162.000

1	2	3
23 Сојузен комитет за општествено планирање		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		275.000
Вкупно		275.000
24 Сојузен комитет за енергетика и индустрија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	484.000	
— котизации	89.000	573.000
Вкупно		573.000
25 Сојузен комитет за земјоделство		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,321.000	
— котизации	6,789.000	
— други плаќања	900.000	9,010.000
Вкупно		9,010.000
26 Сојузен комитет за сообраќај и врски		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	810.000	
— котизации	2,651.000	3,461.000
Стоковни плаќања		198.000
Вкупно		3,659.000
27 Сојузен комитет за туризам		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	100.000	
— котизации	1,342.000	
— други плаќања	113.000	1,555.000
Вкупно		1,555.000
28 Сојузен комитет за економска соработка со земјите во развој		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		484.000
Вкупно		484.000
29 Сојузен комитет за труд и вработување		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	440.000	
— котизации	5,228.000	5,668.000
Вкупно		5,668.000
30 Сојузно биро за работи на вработувањето		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		492.000
Вкупно		492.000
31 Сојузен комитет за прашања на борците и воените инвалиди		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	59.000	
— лекувања во странство	1,000.000	
— други плаќања	6,000.000	7,059.000
Вкупно		7,059.000

1	2	3
32 Сојузен комитет за здравство и социјална заштита		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		132.000
Вкупно		132.000
33 Сојузен комитет за наука и култура		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		315.000
Вкупно		315.000
34 Сојузен комитет за информации		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,348.000	
— други плаќања	980.000	2,328.000
Стоковни плаќања		36,270.000
Вкупно		38,598.000
35 Сојузна управа за царини		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	385.000	
— котизации	422.000	807.000
Стоковни плаќања		11,835.000
Вкупно		12,642.000
36 Сојузна управа за цивилна воздушна пловидба		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	387.000	
— претставништва	815.000	
— котизации	1,037.000	
— специјализации	10.000	
— други плаќања	900.000	3,149.000
Стоковни плаќања		179,951.000
Вкупно		183,100.000
37 Сојузна управа за радиоврски		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	152.000	
— специјализации	100.000	252.000
Стоковни плаќања		2,790.000
Вкупно		3,042.000
38 Сојузен пазарен инспекторат		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		74.000
Вкупно		74.000
39 Сојузен девизен инспекторат		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		275.000
Вкупно		275.000
40 Сојузен завод за општествено планирање		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		254.000
Стоковни плаќања		762.000
Вкупно		1,016.000

1	2	3
41 Сојузен завод за цени		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		61.000
Вкупно		61.000
42 Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка со-работка		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	3,264.000	
— котизации	12,827.000	
Стоковни плаќања	38,225.000	54,316.000
Вкупно		54,316.000
43 Сојузен завод за статистика		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	253.500	
— котизации	7.500	261.000
Стоковни плаќања		5,000.000
Вкупно		5,261.000
44 Сојузен хидрометеоролошки завод		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	148.000	
— котизации	3,760.000	3,908.000
Стоковни плаќања		12,655.000
Вкупно		16,563.000
45 Југословенски завод за стандардизација		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	360.000	
— котизации	962.000	1,322.000
Стоковни плаќања		453.000
Вкупно		1,775.000
46 Сојузен завод за патенти		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		121.000
Вкупно		121.000
47 Сојузен завод за мери и скапоцени метали		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	100.000	
— котизации	302.000	402.000
Стоковни плаќања		500.000
Вкупно		902.000
48 Сојузен геолошки завод		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		114.000
Вкупно		114.000
49 Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		300.000
Стоковни плаќања		800.000
Вкупно		1,100.000

1	2	3
50 Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		396.000
Вкупно		396.000
51 Југословенска комисија за соработка со ООН за просвета, наука и култура (UNESCO)		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	340.000	
— котизации	7,676.000	8,016.000
Вкупно		8,016.000
52 Југословенска комисија за соработка со Меѓународниот фонд на ООН за помош на децата (UNICEF)		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		85.000
Вкупно		85.000
53 Југословенска комисија за соработка со меѓународни здравствени организации		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	100.000	
— котизации	9,175.000	9,275.000
Вкупно		9,275.000
54 Југословенска комисија за заштита од загадување на морињата и водите на внатрешните пловни патишта		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		28.000
Вкупно		28.000
55 Југословенски комитет за меѓународна хидролошка програма		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		115.000
Вкупно		115.000
56 Сервис за одржување на објектите за потребите на репрезентација на сојузните органи		
Нестоковни плаќања		
— службени патувања	266.000	
— други плаќања	3,847.000	4,113.000
Стоковни плаќања		7,811.000
Вкупно		11,924.000
57 Сервис за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации		
Стоковни плаќања		1,900.000
Вкупно		1,900.000

1	2	3
58 Авто-сервис на сојузните органи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	20.000	
— специјализации	30.000	50.000
Стоковни плаќања		3,000.000
Вкупно		3,050.000
59 Управа на деловните згради на сојузните органи на управата и на сојузните организации		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	55.000	
— специјализации	40.000	95.000
Стоковни плаќања		2,200.000
Вкупно		2,295.000
60 Претседателство на Сојузот на комунистите на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— други плаќања		1,260.000
Стоковни плаќања		3,004.000
Вкупно		4,264.000
61 Сојузна конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2,200.000	
— претставништва	349.000	
— други плаќања	3,900.000	6,449.000
Вкупно		6,449.000
62 Сојуз на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	250.000	
— котизации	30.000	280.000
Вкупно		280.000
63 Совет на Сојузот на синдикатите на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2,310.000	
— котизации	147.000	
— други плаќања	2,412.000	4,869.000
Вкупно		4,869.000
64 Претседателство на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,375.000	
— котизации	54.000	
— специјализации	14.000	
— други плаќања	126.000	1,569.000
Стоковни плаќања		54.000
Вкупно		1,623.000

1	2	3
65 Југословенска лига за мир, независност и рамноправ- ност на народите		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	150.000	
— котизации	1.000	151.000
Вкупно		151.000
66 Претседателство на Црве- ниот крст на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	869.000	
— котизации	501.000	1.370.000
— Стоковни плаќања		577.000
Вкупно		1.947.000
67 Сојуз на здруженијата за Обединетите нации на Ју- гославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	62.000	
— котизации	14.000	76.000
Вкупно		76.000
68 Општествени организации		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	7.500.000	
— котизации	2.000.000	9.500.000
Стоковни плаќања		2.500.000
Вкупно		12.000.000
69 Служба на општественото книговодство на Југосла- вија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	337.000	
— котизации	6.000	
— специјализации	5.500.000	5.843.000
Стоковни плаќања		54.700.000
Вкупно		60.543.000
70 Народна банка на Југосла- вија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1.739.000	
— котизации	17.000	
— специјализации	550.000	
— други плаќања	200.000	2.506.000
Стоковни плаќања		32.767.000
Вкупно		35.273.000
71 Стопанска комора на Југо- славија		
I. Сопствени плаќања		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2.720.000	
— претставништва	60.000.000	
— саеми и изложби	46.800.000	
— котизации	493.000	
— други плаќања	571.000	110.584.000
Стоковни плаќања		352.000

1	2	3
II. Туристичка пропаганда		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	32.000	
— претставништва	32.200.000	
— саеми и изложби	2.640.000	
— котизации	330.000	
— други плаќања	13.860.000	49.062.000
Вкупно		159.998.000
72 Новинска агенција „Тан- југ“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1.227.000	
— дописништва	22.114.000	
— котизации	30.000	
— специјализации	40.000	
— други плаќања	4.600.000	28.011.000
Стоковни плаќања		2.830.000
Вкупно		30.841.000
73 Национален одбор на СФРЈ на Меѓународната трговска комора		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	33.000	
— котизации	120.000	153.000
Вкупно		153.000
74 Сојуз на заедниците на здравственото осигурува- ње на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	96.000	
— здравствена заштита	23.500.000	23.596.000
Вкупно		23.596.000
75 Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување да Југосла- вија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	117.000	
— котизации	187.000	304.000
Вкупно		304.000
76 Архив на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	51.000	
— котизации	2.000	53.000
Вкупно		53.000
77 Установа за одржување на внатрешните пловни па- тишта		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	82.000	
— котизации	5.000	87.000
Стоковни плаќања		2.694.000
Вкупно		2.781.000

1	2	3
78 Југословенски центар за техничка и научна документација		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	60.000	
— котизации	33.000	
— специјализации	16.000	
— други плаќања	47.000	156.000
Стоковни плаќања		121.000
Вкупно		277.000
79 Југословенска радиотелевизија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,375.000	
— претставништва	2,580.000	
— котизации	9,068.000	
— други плаќања	9,272.000	22,295.000
Стоковни плаќања		415.000
Вкупно		22,710.000
80 Југословенска авторска агенција		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	29.000	
— котизации	20.000	49.000
Вкупно		49.000
81 Новинско-издавачко претпријатие „Комунист“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	600.000	
— други плаќања	1,200.000	1,800.000
Вкупно		1,800.000
82 Новинско-издавачко и графичко претпријатие „Борба“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,552.000	
— дописништва	2,000.000	
— други плаќања	2,343.000	5,895.000
Стоковни плаќања		7,434.000
Вкупно		13,329.000
83 Геоманетски институт		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	15.000	
— котизации	3.000	
— специјализации	48.000	66.000
Стоковни плаќања		150.000
Вкупно		216.000
84 Институт за средбено право		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		50.000
— други плаќања		10.000
Вкупно		60.000
ВКУПНО		7.945,707.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

— Нестоковни плаќања	1.312,000.000
— Стоковни плаќања	6.633,609.000

17.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76). Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО

1. Се продолжува важењето на:

1) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за јаглен и при облагородување на јаглен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

2) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 61/75);

3) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на нафтоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/76);

4) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

5) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за бакар и во производството на катоден бакар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

6) Решение за намалување на царината на увоз на специфичната опрема што се користи во рудниците за боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74, 39/74, 48/75 и 61/75);

7) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за олово, цинк и антимон и во производството на олово, цинк и антимон и на нивни придружни метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

8) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за жива и во производството на жива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 61/75 и 30/76);

9) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за железна руда, во подготовката на железна руда и во производството на кокс, железо и челик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

10) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за рудниците и за облагородување на неметали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74, 39/74, 28/75, 61/75 и 30/76);

11) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рударските и геолошките истражувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

12) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

13) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на разблажена (46%) азотна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

14) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/74 и 61/75);

15) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на анхидрид на фтална киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/76);

16) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на стеаринска и олеинска киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/76);

17) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на лимонска и винска киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/76);

18) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за електролитичко производство на хлор и на натриум-хидроксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 61/75);

19) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на калиумови соединенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 61/75);

20) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на формалин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 61/75);

21) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на титан-диоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

22) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на амонијак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

23) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на калцинирана сода („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

24) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на етилен и на полиетилен и за транспорт на етилен и на пропилен од Југославија во Романија преку цевоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 25/74, 28/75, 48/75 и 61/75);

25) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на винилхлорид мономер — PVC во прав („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74, 39/74, 28/75 и 61/75);

26) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на полистирол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 61/75 и 41/76);

27) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на фенол-меламин — и карбамид-формалдехидни маси за пресување (дуропласт маси) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

28) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на производи врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација и кополимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74, 28/75 и 61/75);

29) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за хлор-алкална електролиза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74, 28/75 и 61/75);

30) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на водород-пероксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 61/75);

31) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки смоли и полиакрилатни дисперзии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74 и 61/75);

32) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски губриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

33) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на натриум-триполифосфат и натриум-силикофлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

34) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на криолит, бели сафи и алуминиум-трифлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

35) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на фосфорни соли (минерални фосфати за добиточна исхрана) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

36) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на комплексно минерално ѓубре врз база на тресет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/76);

37) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полиамидни и полиолефински влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74, 39/74, 28/75 и 61/75);

38) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 39/74, 28/75 и 61/75);

39) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полиакрилонитрилно влакно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

40) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на полиуретанска пена („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/76);

41) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/73, 64/73, 39/74, 28/75 и 61/75);

42) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на шеќер („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/73, 28/75 и 61/75);

43) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на јастиви масла („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75, 61/75 и 30/76).

2. Намалените царини според решенијата од точка 1 на ова решение се применуваат на увозот што се врши во 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 24

13 јануари 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Антон Врагуша, с. р.

18.

Врз основа на член 205 став 4 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74), а во врска со член 5 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И НА ПОДАТОЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ДРЖАВНА КАРТА, ШТО МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ НА УВИД И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се определуваат податоците на основните геодетски работи и на податоците на основната државна карта, што можат да се даваат на увид, како и начинот и постапката за нивно користење од страна на заинтересираните органи, организации на здружен труд и други организации и граѓани.

Член 2

Под податоци на основните геодетски работи, во смисла на овој правилник, се подразбираат податоците што се однесуваат на поставувањето и определувањето на астрономско-геодетската, тригонометриската, нивелманската и гравиметриската мрежа на територијата на Југославија и на обработка на резултатите од мерењата извршени на тие мрежи.

Под податоци на основната државна карта, во смисла на овој правилник, се подразбираат податоците што се однесуваат на изработката и репродукцијата на топографска карта на територијата на Југославија во размер 1 : 5 000 или во размер 1 : 10 000.

Член 3

Податоците на основните геодетски работи и податоците на основната државна карта можат да се даваат на увид и користење само за интерни службени потреби и за работата на заинтересираните органи, организации на здружен труд и други организации и за потребите на граѓаните (во натамошниот текст: органите, организациите и граѓаните).

Член 4

Органите, организациите и граѓаните што имаат намера да извршат увид во податоците на основните геодетски работи, односно во податоците на основната државна карта или сакаат да им се издаде соодветна исправа за тие податоци, поднесуваат до органот надлежен за геодетски работи барање во кое наведуваат кои податоци ги бараат и за кои цели.

Член 5

Органите, организациите и граѓаните можат да вршат увид во податоците на основните геодетски работи и во податоците на основната државна карта само во службените простории на органот надлежен за геодетските работи кај кого тие податоци се наоѓаат на чување и во присуство на работник во тој орган.

При увидот во податоците од став 1 на овој член не можат да се прават изводи, преписи и копии од тие податоци.

Член 6

Исправите што во смисла на член 4 од овој правилник ги издава органот надлежен за геодетските работи, содржат податоци на основните геодетски работи, односно копии на листови на основната државна карта, во обемот што е неопходен за работата, односно за потребите на заинтересираниот орган, организации и граѓани.

Органот надлежен за геодетските работи секој примерок на издадена исправа и копија на листови

на основната државна карта го означува со соодветниот вид и степен на тајноста, во смисла на одредбите од Уредбата за критериумите за утврдување на податоците значајни за народната одбрана и за мерките за заштита на таквите податоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/75).

Член 7

Исправите за податоците на основните геодетски работи и копиите на листови на основната државна карта можат да се користат само за намените за кои се издадени.

Член 8

Органот надлежен за геодетските работи води евиденција за давањето на увид и користење на податоците на основните геодетски работи и на податоците на основната државна карта.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи и податоци за тоа кому, кога и кои податоци му се дадени и за кои цели.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 3

7 јануари 1977 година

Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

19.

Врз основа на член 205 став 2 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО НЕ МОЖАТ ДА ГИ СОДРЖАТ КАРТОГРАФСКИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА ЈАВНА УПОТРЕБА

Член 1

Со овој правилник се определуваат податоците од интерес за народната одбрана, што не можат да ги содржат картографските публикации наменети за јавна употреба.

Член 2

Под картографски публикации наменети за јавна употреба, во смисла на овој правилник, се подразбираат печатените или на друг начин умножените општогеографски, топографски, тематски (специјални) и други карти и планови на територијата на Југославија или на некој нејзин дел, што се објавуваат во средствата за јавно информирање (весници, списанија, билтени, книги, каталози, проспекти и др.) или на друг начин се прават достапни за јавноста.

Нема да се сметаат како наменети за јавна употреба, во смисла на став 1 од овој член, картографските публикации што исклучиво служат за интерни службени потреби и работа на државен орган, односно организација на здружен труд или друга организација како ниту картографските публикации за кои со закон е пропишано излагањето на јавен увид.

Член 3

Картографските публикации наменети за јавна употреба не можат да содржат:

1) податоци за вооружените сили и други податоци за народната одбрана, што претставуваат државна или воена тајна;

2) податоци за воени и други објекти од посебно значење за одбраната на земјата (член 200 од Законот за народната одбрана), освен податоци за релјефот на земјиштето, вегетацијата и другите елементи на природната средина од тие објекти;

3) податоци за водоводната и канализационата мрежа, топловодите, нафтоводите, гасоводите, електропроводите, спојните патишта во системот на телекомуникациите и врските, дренажите и сличните водови, како и податоци за уредите и постројките што се вградени во тие водови или изградени на тие водови (окна, столбови, трафостаници, антени, предаватели, репетитори и др.);

4) детални проекти и планови на инвестиционите објекти од точка 1 на Одлуката за определување на објектите при чија изградба мора да се изврши приспособување кон потребите на народната одбрана, постапка за известување за изградбата на тие објекти и за поставување барања за нивното приспособување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/75), како и податоци за извршеното приспособување на тие објекти кон потребите на народната одбрана;

5) приказ на конфигурацијата на релјефот на земјиштето со изохиси на еквилистанции помали од 20 метри, освен за површина до 200 хектари; цифарски податоци за релативните височини на природните и вештачките насипи, засеци и стрмни отсеци во релјефот на земјиштето и податоци за спелеолошките објекти што не се уредени и отворени за јавност;

6) цифарски податоци за широчината, длабочината и брзината на водотоците; карактеристики на дното и брегот на коритата на водотоците; податоци за уредените премини надвор од мостови и скелиња што се наменети за јавен сообраќај; податоци за плавниот појас на водотоците и карактеристики на поплавниот бран предизвикан со рушење или прелевање на хидроакумулациони бентови и брани;

7) податоци за магнетските аномалии и за реоните на дифузниот слој, температурни градиенти и податоци за проѕирноста на водата, во крајбрежното море на Југославија;

8) податоци за длабочината, текот и водостојот на подземните води и податоци за капацитетите на изворите на вода;

9) цифарски податоци за просечната височина, густина и дебелина на стеблата во шумите и приказ на шумските просеци и шумските патишта;

10) податоци за плодноста на територијата на Југославија надвор од комуникациите наменети за јавен сообраќај;

11) податоци за астрономско-геодетските, тригонометриските, нивелманските, гравиметриските, геоманетските и други геодетски и геофизички точки и мрежи на територијата на Југославија, освен височините (котите) на тие точки и шематски прикази на тие мрежи;

12) координатна мрежа во која и да било картографска проекција, освен географската координатна мрежа со меѓусебни растојанија на меридијаните, односно паралелите поголеми од 15 лачни минути;

13) податоци за аномалиите на забрзувањето на силата на Земјината тежа прикажани со изоаномали на еквилистанциите помали од 5 милигали, односно со средните вредности на аномалиите изведени за подрачја помали од 1×1 лачен степен по географската широчина и географската должина;

14) приказ на конфигурацијата на геоманетското поле со соодветни изолинии на еквилистанции помали од 0,3 лачни степени, односно помали од 50 гама;

15) податоци за електричните и електромагнетските карактеристики на карпестите маси и делови на територијата на Југославија;

16) приказ на климатските елементи со соодветни изолинии и други знаци во размер помал од 1 : 2 000 000;

17) податоци за билансите на водите, енергетските потенцијали и резервите на минерални сировини;

18) резултати на научните истражувања од значење за народната одбрана за кои, во смисла на член 7 од Уредбата за областите и видовите на научните истражувања од значење за народната одбрана и за постапката и условите за издавање одобрение за вршење на тие истражувања заедно со странци или за потреби на странци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/75), надлежниот орган не дал претходно одобрение да се објават односно соопштат.

Член 4

По исклучок, ако за тоа постои посебен научен или стопански интерес и ако тоа не е во спротивност со закон, одделни податоци од член 3 на овој правилник можат да се внесуваат во картографски публикации наменети за јавна употреба само по претходно прибавено одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. л. бр. 2

7 јануари 1977 година

Белград

Сојузен секретар за
народна одбрана
генерал на армија,

Никола Љубичиќ, с. р.

20.

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО БИЛАНСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни позиции во билансите на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 53/73, 17/74, 5/75, 36/75, 11/76 и 23/76) член 7 се менува и гласи:

„Во образецот биланс на состојбата се искажуваат, и тоа:

— под ред. бр. 7 во колона 4 — збир на износите од ред. бр. 7 и 14 на колона 6 од образецот биланс на состојбата на 31 декември 1975 година;

— под ред. бр. 10 — не се искажуваат податоци;

— под ред. бр. 14 во колона 4 — износот од ред. бр. 10 на колона 6 од образецот биланс на состојбата на 31 декември 1975 година;

— под ред. бр. 15 во колона 4 — износот од ред. бр. 15 на колона 6 од образецот биланс на состојбата на 31 декември 1975 година. Под ред. бр. 15 во колона 6 не се искажуваат податоци;

— под ред. бр. 16 до 29 — износите што не се покриени со доходот остварен во годината за која се составува завршна сметка, во согласност со одредбите на чл. 18 до 20 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход во основните организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75) и со одредбите на чл. 1 до 3а од Уредбата за пресметување на вредноста на недо-вршеното прсизводство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/76, 42/76 и 57/76), односно износите што се за-

сметани во вредноста на залихите на 31 декември 1975 година според одредбите на чл. 7 до 9 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и на доходот во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 22/75) — (во натамошниот текст: Законот за доходот), ако тие залихи се наоѓаат на склад;

— под ред. бр. 30 до 34 и 126 до 130 — износите по основ на интерните односи помеѓу основните организации на здружениот труд во состав на работната организација;

— под ред. бр. 35 до 38 и 131 до 133 — износите по основ на односите на организациите на здружениот труд во Југославија и нивните организациони единици во странство;

— под ред. бр. 75 — износот на непокриената загуба од тековната година и износот на пренесената загуба од поранешните години, што не можеле да бидат покриени на начинот пропишан со Законот за доходот и од средствата примени без обврска за враќање, или не се покриени во смисла на одредбите на чл. 10 до 21 од Законот за условите и постапката за санација на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 5/73 и 71/73), односно износот на непокриената загуба од тековната година што не можел да биде покриен во смисла на одредбите на чл. 9 и 36 од Законот за условите и постапката за санација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76);

— под ред. бр. 106а во колона 4 — износот од ред. бр. 107 на колона 6 од образецот биланс на состојбата на 31 декември 1975 година;

— под ред. бр. 107 и 108 — не се искажуваат податоци.

Организацијата на здружениот труд го пополнува и го доставува до Службата, со билансот на состојбата, во три примероци Образецот „Дополнителни податоци кон билансот на состојбата на 31 декември 1976 година“, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Организацијата на здружениот труд што во својство на инвеститор или изведувач на работи му ја отстапила изградбата на инвестиционите објекти на странски изведувач на работите, го пополнува и го доставува до Службата, со билансот на состојбата, во три примероци Образецот „Податоци за отстапување на инвестициони работи на странски изведувач на 31 декември 1976 година, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.“

Член 2

Член 8 се менува и гласи:

„Ако на крајот на годината се појави долговно салдо на контата што претставуваат конта на пасивата, освен на контата од групата на контата 23 и 24, салдото треба да се искаже во образецот биланс на состојбата под ред. бр. 13, а побарувачкото салдо што ќе се појави на контата на активата се искажува под ред. бр. 142 на тој образец.“

Долговните салда на контата од групата на контата 23 и 24 се искажуваат под ред. бр. 74 од образецот биланс на состојбата.“

Член 3

Член 11 се менува и гласи:

„Во образецот биланс на успехот се искажуваат, и тоа:

— под ред. бр. 1 — износот на залихите на недовршеното производство и на сопствените полупроизводи и готови производи (вредноста на супстанцата) на почетокот на годината, што се утврдува така што од почетното салдо на контата 600 и 630 се одбива почетното салдо од контото 800;

— под ред. бр. 11 — покрај набавната вредност на реализираните трговски стоки, консигнационите и комисионите стоки, материјалите и отпадоците — и вредноста на кусоците на тие стоки, материјали и отпадоци, што преку контото 758 — Друга реализација, се книжени на товар на соодветните конта;

— под ред. бр. 13 — износот на вонредните расходи од контата 732, 733 и 734, намален за износот на кусоците утврдени при инвентарисувањето на залихите на недовршеното производство, на сопствените полупроизводи и на готовите производи, што се книжени на товар на тие конта.

Под овој реден број се искажува и износот на загубата на погоните во странство настаната во 1975 и поранешните години по работите за кои е извршена конечна пресметка со странскиот инвеститор, како и износот на загубата настаната по работите за кои не е извршена конечна пресметка со странскиот инвеститор во рок од една година од денот на завршетокот на работите, ако загубата не е покриена во согласност со важечките прописи до 31 декември 1976 година.

Износот на загубата на погоните во странство настаната по работите за кои не е извршена конечна пресметка со странскиот инвеститор во рок од една година од денот на завршетокот на работите се искажува на контото 198 — Други активни временски разграничувања и на контото 268 — Други долгови на сопствените организации во странство, во билансот на состојбата;

— под ред. бр. 15 — износот на залихите на недовршеното производство, на сопствените полупроизводи и на готовите производи (вредноста на супстанцата) на крајот на годината што се утврдува така што од салдото на контата 600 и 630 се одбива салдото на контото 800 намалено за салдото на контото 809;

— под ред. бр. 19 — износот на реализацијата на производите и производните услуги и регресите и премиите што според посебни прописи влегуваат во вкупниот приход;

— под ред. бр. 25 — износот на отплатата на реализацијата и износот на кусоците при инвентарисувањето што паѓаат на товар на одговорните лица, како и вредноста на стоките на сопственото производство што има карактер на крајна потрошувачка;

— под ред. бр. 26 — износот што основната организација на здружениот труд или организацијата на здружениот труд го примила од друга организација на здружениот труд по основ на учество во доходот остварен во заедничко работење.

— под ред. бр. 27 — износот на делот на добивката, остварен во работењето на претпријатието, погонот и деловните единици во странство, што е трансфериран во Југославија.

Делот на добивката остварен во работењето на претпријатието, погонот и деловните единици во странство, што не се трансферира во Југославија, се искажува на соодветните конта на изворите на средствата на организацијата на здружениот труд — основач, односно учесник.

Делот на добивката на погоните во странство настаната по работите за кои не е извршена конечна пресметка со странскиот инвеститор се искажува на контото 298 — Други пасивни временски разграничувања и на контото 168 — Други побарувања од сопствените организации во странство, во билансот на состојбата;

— под ред. бр. 29 — приходи од камати на деловни средства;

— под ред. бр. 30 — приходи од дотации, субвенции и сл. примени до 31 декември на годината за која се поднесува завршната сметка;

— под ред. бр. 31 — износот на вонредните приходи од контото 789, намален за износот на утврдените вишоци при пописот на недовршеното производство, на сопствените полупроизводи и на готовите производи, што се книжени на тоа конто.

Под овој реден број се искажуваат и наплатените отпишани побарувања, пресметаните надомести на штета по основ на осигурување на обртните средства, отпишаните обврски извршени врз основа на присилно порамнување, освен ако со судска одлука за порамнување не е поинаку решено и сл.;

— под ред. бр. 34 — износот на загубите на суп-станцата, под услов износот под ред. бр. 9, односно на контото 421 претходно да е намален за непотрошениот износ на пресметаната амортизација што го преминува износот на пресметаната амортизација по минималните стапки;

— под ред. бр. 36 и 38 — износите на каматите на кредитите и износите на премиите на осигурувањето во височината пропишана во член 8 на Законот за доходот, што се искажани на контата 130 и 131, односно на контата 230 и 231 кај организациите на здружениот труд што вршат дејности на општествените служби.

— под ред. бр. 37, 39 и 40 — износите на провизијата и на надоместот за банкарските услуги, износите на придонесите и членарините и износите на другите договорни обврски, во височината пропишана во член 8 на Законот за доходот, што се искажани на контата 132, 133 и 138, односно на контата 232, 233 и 238 кај организациите на здружениот труд што вршат дејности на општествените служби, со тоа што под редниот број 39а се искажуваат износите на обврските од доходот остварен по основ на утврдувањето на делот на цената наменета за проширување на капацитетите и за зголемување на производството во определени стопански гранки, а врз основа на склучените општествени договори, што се искажани на контото 236.

— под ред. бр. 41 — не се искажуваат податоци;

— под ред. бр. 42 до 45 — износите на законските обврски и придонеси во височината пропишана во член 8 од Законот за доходот, што се искажани на контата од групата на контата 14 и 24. По исклучок за 1975 година, износите на законските обврски се искажуваат под ред. бр. 42, 43, 44 и 45 во височината утврдена во колона 5 под II на образецот — Пресметка за уплата на данокот и на другите законски обврски од доходот за периодот од 1 јануари до 1975 година, кој е составен дел на Одлуката за начинот на утврдувањето на делот на доходот на основната организација на здружениот труд содржан во фактурираната а ненаплатената реализација, што не може да се оданочи во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75);

— под ред. бр. 46 — износот за лични доходи утврден врз основа на општиот акт на организацијата на здружениот труд, што е усогласен со самоуправниот спогодба, односно со општествениот договор. Тој износ не може да биде помал од износот утврден според одредбата на член 9 став 1 од Законот за доходот;

— под ред. бр. 47 — износот за другите лични примања, во височината пропишана во член 9 став 2 од Законот за доходот, а кој е искажан на контата 152, 153, 154 и 259, односно на контата 252, 253, 254 и 259 кај организациите на здружениот труд што вршат дејност на општествените служби;

— под ред. бр. 48 — делот на доходот што им припаѓа на другите содоговарачи во заедничкото работење, склучувајќи ја и добивката на странските партнери во бруто износ;

— под ред. бр. 49 — износот што основната организација на здружениот труд го издвојува од својот доход за покрите на загубата на другите основни организации на здружениот труд во состав на истата работна организација, во согласност со самоуправниот спогодба за здружување, под услов средствата да се даваат без обврска за враќање;

— под ред. бр. 53 — износот за отплатување на санационите кредити утврден според одредбата на член 16 став 3 од Законот за условите и постапката за санација на организациите на здружениот труд. Ако делот на доходот што преостанал по покритеието на обврските наведени под ред. бр. 36 до 52 не е доволен за покрите на втсаните обврски по санациониот кредит, не може да се врши издвојување од доходот за намените под ред. бр. 54 и 56 до 58;

— под ред. бр. 57 — износите издвоени од доходот за финансирање на општествено-политичките заедници, на самоуправниите интересни заедници, на самоуправниите и други фондови и други корисници на општествени средства, што се даваат без обврска за враќање, а врз основа на самоуправниите спогодби и одлуки на основната организација на здружениот труд, односно на организацијата на здружениот труд за издвојување средства за наведените намени;

— под ред. бр. 66 — износот на укалкулираниот дел од доходот во вредноста на залихите во согласност со одредбите на чл. 18 до 20 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход во основните организации на здружениот труд и со одредбите на чл. 1 до 3а од Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето, односно износите што се засметани во вредноста на залихите на 31 декември 1975 година според одредбите на чл. 7 до 9 од Законот за доходот, ако тие залихи се наоѓаат на склад.

— под ред. бр. 69 — загубата само до височината на укалкулираниот дел од доходот во реализацијата што е искажан под ред. бр. 67;

— под ред. бр. 71 — зголемување на доходот, и тоа:

1) кај деловните и другите здруженија — зголемувањето што им припаѓа врз основа на самоуправниот спогодба или договорот за основањето а на товар на доходот на организациите на здружениот труд членки на здружението;

2) кај работните заедници — зголемувањето што им припаѓа врз основа на самоуправниот спогодба или договорот, а на товар на доходот на основните организации на здружениот труд, односно на товар од приходите на самоуправниите и други заедници за кои врши определени работи;

3) кај основните организации на здружен труд — зголемувањето што им припаѓа врз основа на самоуправниот спогодба за здружување на трудот и средствата, а на товар на доходот на другите основни организации на здружениот труд, како и на товар на доходот на работните заедници.

Под овој реден број се искажува и износот од контото 831.

Зголемувањето на доходот според одредбите на точ. 1 до 3 став 1 од оваа алинеја може да се искаже само ако односите организации и заедници истовремено искажат намалување на доходот во својот биланс на успехот, односно биланс на приходите и расходите;

— под ред. бр. 72 — намалувањето на доходот, и тоа:

1) кај деловните и други здруженија — намалувањето врз основа на самоуправниот спогодба или договорот во корист на организациите на здружениот труд членки на здружението;

2) кај работните заедници — намалувањето врз основа на самоуправниот спогодба или договорот во корист на основните организации на здружениот труд, односно самоуправниите и други заедници за кои вршат определени работи.

3) кај основните организации на здружениот труд — намалувањето врз основа на самоуправниот спогодба за здружување на трудот и средствата во корист на други основни организации, како и во корист на работните заедници;

— под ред. бр. 76 — непокриената загуба од претходната година, што преостанала на контото 180 по книжењето на износот од ред. бр. 55, односно со состојбата на 31 декември на годината за која се составува завршна сметка;

— под ред. бр. 79 — основните организации на здружениот труд — односно организациите на здружениот труд што не оствариле доход го искажуваат износот за покрите на загубата на заедничката организација што ја формирале;

— под ред. бр. 80 — заедничката организација го искажува износот по примената пресметка од организациите што се формирале а на име покритие на својата загуба;

— под ред. бр. 82 — износот на загубата од тековната година по основ на исправката на финансискиот резултат, што е покриен во смисла на член 12 став 2 од Законот за доходот;

— под ред. бр. 83 — износот на загубата од тековната година што е покриен од средствата на резервите според член 9 став 2 од Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72, 71/72, 40/73, 9/76, 18/76 и 53/76) и од паричните средства на заедничката потрошувачка, а во смисла на член 13 став 6 од Законот за доходот;

— под ред. бр. 84 — износот што по пресметката е примен од други содоговарачи за покритие на загубата од заедничкото работење во тековната година и износот што во согласност со договорот за заедничко работење се става на товар на влогот на содоговарачот;

— под ред. бр. 85 — износот што по пресметката го примила, без обврска за враќање, основната организација на здружениот труд од другите основни организации на здружениот труд во состав на истата работна организација, за покритие на загубата во тековната година;

— под ред. бр. 86 — износот примен за покритие на загубата, без обврска за враќање;

— под ред. бр. 87 — износот на законските обврски со кој е покриена загубата во смисла на член 13 од Законот за доходот, а кои се враќаат според одредбите на Одлуката за начинот на пресметувањето и враќањето на законските обврски, даноци и придонеси од личните доходи на работниците на основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73);

— под ред. бр. 88 — износот на придонесите и даноците од личниот доход со кои е покриена загубата во смисла на член 13 од Законот за доходот, а кои се враќаат според одредбите на Одлуката за начинот на пресметување и враќање на законските обврски, даноци и придонеси од личните доходи на работниците на основните организации на здружениот труд;

— под ред. бр. 89 — износот на загубата од тековната година што е покриена од сопствените извори на деловните средства во смисла на одредбите на чл. 9 и 36 од Законот за условите и постапката за савација;

— под ред. бр. 90 — делот на загубата од тековната и поранешните години што не е покриен со износите под ред. бр. 82 до 89.

Во билансот на успехот на 31 декември 1976 година во колона 5 не се искажуваат податоци под ред. бр. 32 и 82.

Организацијата на здружениот труд во која странски лица вложиле средства заради остварување на заеднички деловни цели со заеднички ризик (заедничко работење) го пополнува и го доставува до Службата, кон билансот на успехот, во три примероци образецот „Податоци за успехот остварен од заедничкото работење со странско лице од 1 јануари до 31 декември 1976 година“, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.“

Член 4

Во член 12 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Организациите на здружениот труд што вршат дејности на општествени служби, во образецот биланс на успехот, во делот посебни податоци не ги пополнуваат ред. бр. 7, 8, 9, 24, 25, 26 и 27.“

Член 5

Одредбите на овој правилник се применуваат и врз завршната сметка за 1976 година.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 12833/1

12 јануари 1977 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ

КОН БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1976 ГОДИНА

Реден број	Конто	Позиција	ИЗНОС
1	2	3	4
I. Купувачи во земјата			
1 дел 120		Побарувања од купувачите покриени со неотповиклив документарен акредитив и со гаранција, како и побарувања покриени со исправи за обезбедување на плаќањето	
2 дел 120		Побарувања од купувачите по основ на должничко-доверителски односи што настанале во периодот од 16 до 31 декември 1976 година а кои не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето	

1	2	3	4
3 дел 120	Побарувања од купувачите од 1975 и поранешните години, што не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето		
4 дел 120	Други побарувања од купувачите од 1976 година, што не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето		
5	120 ВКУПНО (ред. бр. 1 до ред. бр. 4)		

II. Купувачи во странство

6 дел 121	Побарувања од купувачите покриени со неотповиклив документарен акредитив, со гаранција, со полица за осигурување и со исправа за побарување по основ на пресметка на превозот преку меѓународни установи		
7 дел 121	Побарувања од купувачите по основ на стоки и услуги извезени во странство во 1976 година, што не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето, а чиј рок за наплата, во согласност со важечките прописи, не истекол		
8 дел 121	Побарувања од купувачите од 1975 и поранешните години, што не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето		
9 дел 121	Побарувања од купувачите по основ на стоки и услуги извезени во странство во 1976 година, што не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето, а чиј рок за наплата, во согласност со важечките прописи, истекол		
10	121 ВКУПНО (ред. бр. 6 до ред. бр. 9)		

III. Интерни купувачи во земјата

11 дел 160	Побарувања од купувачите покриени со неотповиклив документарен акредитив и со гаранција, како и побарувања покриени со исправи за обезбедување на плаќањето		
12 дел 160	Побарувања од купувачите по основ на должничко-доверителски односи што настанале во периодот од 16 до 31 декември 1976 година а кои не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето		
13 дел 160	Побарувања од купувачите од 1975 и поранешните години, што не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето		
14 дел 160	Други побарувања од купувачите од 1976 година, што не се покриени од инструменти за обезбедување на плаќањето		
15 дел 160	ВКУПНО (ред. бр. 11 до ред. бр. 14)		

IV. Интерни купувачи во странство

16 дел 165	Побарувања од купувачите покриени со неотповиклив документарен акредитив со гаранција, со полица за осигурување и со исправа за побарувањето по основ на превоз преку меѓународни установи		
17 дел 165	Побарувања од купувачите по основ на стоки и услуги извезени во странство во 1976 година, што не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето, а чиј рок за наплата, во согласност со важечките прописи, не истекол		
18 дел 165	Побарувања од купувачите од 1975 и поранешните години, што не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето		
19 дел 165	Побарувања од купувачите по основ на стоки и услуги извезени во странство во 1976 година, што не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето, а чиј рок за наплата, во согласност со важечките прописи, истекол		
20	165 ВКУПНО (ред. бр. 16 до ред. бр. 19)		

1	2	3	4
V. Издатоци содржани во ненаплатената реализација			
21	Износ на фактурите без данокот на промет		
22	Износ на издатоците засметани во вредноста на залихите на готовите производи		
23	Износ на издатоците засметани во вредноста на залихите на трговските стоки		
24	Разлика на износите (ред. бр. 21 минус ред. бр. 22 плус 23)		
VI. Исплатени придонеси и даноци од личните доходи			
25	271	Исплатени придонеси на самоуправните интересни заедници од областа на вонстопанството од личните доходи	
26	274	Исплатени придонеси на самоуправните интересни заедници од областа на домувањето од личните доходи	
27	275	Уплатен придонес за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд од личниот доход	
28	272	Исплатен данок од личниот доход	
VII. Исправка на вредноста на побарувањата над законскиот рок			
29 дел	127	Исправка на вредноста на побарувањата употребени за отпис на ненаплативи побарувања	
30 дел	127	Исправка на вредноста на побарувањата внесени во изворите на сопствените деловни средства на 30 јуни 1976 година	
31	127	ВКУПНО (ред. бр. 29 плус ред. бр. 30)	
VIII. Ревалоризација на основните средства			
а) резултат на ревалоризацијата на набавната вредност			
32	Градежни објекти		
33	Опрема		
34	Други основни средства		
35	ВКУПНО (ред. бр. 32 до ред. бр. 34)		
б) резултат на ревалоризацијата на отпишаната вредност			
36	Градежни објекти		
37	Опрема		
38	Други основни средства		
39	ВКУПНО (ред. бр. 36 до ред. бр. 38)		
IX. Друго			
40	121	Купувачи во странство	
41	165	Интерни купувачи во странство	
42	221 и 223	Добавувачи во странство	
43	265	Интерни добавувачи во странство	
44 дел	198	Износ на загуба на погоните во странство, настанат по работите за кои не е извршена конечна пресметка со странскиот инвеститор	

15. Под ред. бр. 44 се искажува износот на загубата на погоните во странство настаната по работите за кои не е извршена конечна пресметка со странскиот инвеститор во рок од една година од денот на завршетокот на работите, книжен на контото 198 — Други временски разграничувања.

Реден број	О П И С	Претсметковна вредност	Пречеко-рувања и вишоци на работите	Вкупно (3 + 4)	Вредност на извршените работи	
					до крајот на претходната година	до крајот на извештајниот период
1	2	3	4	5	6	7
1	Вредност на инвестициониот објект					
2	Вредност на отстапените инвестициони работи на странскиот изведувач					
	Вкупно					
	Од тоа:					
	— вредност на истражувањата					

1	2	3	4	5	6	7
— вредност на проектите						
— вредност на градежните работи						
— вредност на опремата						
— вредност на монтажата						
— вредност на обуката на кадрите						
— вредност на откупи и отштети						
— вредност на другите вложувања						
3 Вкупно извршените исплати на странски изведувач		x	x	x		
4 Вкупно обезбедени средства за целиот инвестиционен објект					x	x
5 Вкупно обезбедени средства за отстапените инвестициони работи на странскиот изведувач					x	x

(Потпис на раководителот на
книговодството)

(Потпис на директорот)

ЗАБЕЛЕШКИ:

1. Износите во образецот се искажуваат во динари без пари.
2. Износите во колона 6 претставуваат вредност на извршените работи, односно на извршените исплати на странскиот изведувач од почетокот на инвестиционите работи до 31 декември 1975 година.
3. Износите во колона 7 претставуваат вредност на извршените работи, односно на извршената исплата на странскиот изведувач од почетокот на инвестиционите работи до 31 декември 1976 година.

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

СТРАНСКО ЛИЦЕ ВЛОЖУВАЧ
НА СРЕДСТВА

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

ДОГОВОРОТ РЕГИСТРИРАН ПОД
БРОЈ

ДОГОВОРЕНА ВАЛУТА

ПОДАТОЦИ

ЗА УСПЕХОТ ОСТВАРЕН ОД ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ СО СТРАНСКОТО ЛИЦЕ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО
31 ДЕКЕМВРИ 1976 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с	
		претходната година	тековната година
1	2	3	4
I. Средства			
1	Средства на странското лице		
2	Средства на организацијата на здружениот труд		
3	Вкупно средства (1+2)		
II. Резултати на работењето			
4	Вкупен приход		
5	Потрошени средства		

1	2	3	4
6	Остварен доход (4 минус 5)		
7	Остварена загуба на супстанцата (5 минус 4)		
8	Лични доходи, други лични примања и други издатоци што се подмируваат од доходот пред утврдувањето на добивката за распределба, односно на загубата		
9	Добивка за распределба (6 минус 8)		
III. Распределба на добивката			
10	Дел од добивката што му припаѓа на странското лице (11+ 12 + 13)		
Во тоа:			
11	Данок на добивка на странски лица		
12	Дел од добивката што се реинвестира во организацијата на здружениот труд		
13	Дел од добивката што се трансферира во странство		
IV. Утврдување на загубата			
14	Загуба на супстанцата		
15	Загуба поради неостварен доход (8 минус 6)		
16	Вкупна загуба (14 + 15)		
V. Покритие на загубата			
17	Дел од загубата што го поднесува странското лице		
18	Износ на загубата што го покрило странското лице		
VI. Вработеност			
19	Број на вработените работници		

(Потпис на раководителот на
книговодството)

(Потпис на директорот)

ЗАБЕЛЕШКИ:

1. Износите во овој образец се искажуваат во динари со пари.
2. Под ред. бр. 1, 2 и 3 во колона 3 се искажуваат договорените износи, а во колона 4 — износите според состојбата во книгите на 31 декември 1976 година.
3. Под ред. бр. 18 во колона 3 се искажува износот на покриената загуба во 1975 година а во колона 4 — износот на покриената загуба во 1976 година.

21.

Врз основа на точка 18 од Одлуката за постапка за утврдување и распределба на стоковните контингенти, односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1977 ГОДИНА

1. Заради утврдување на стоковните контингенти, односно на девизните контингенти за увоз на

стоки во 1977 година во смисла на точка 4 од Одлуката за постапката за утврдувањето и распределбата на стоковните контингенти, односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1977 година (во натамошниот текст: Одлуката), Стопанската комора на Југославија доставува до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија извештај, кој ги содржи причините поради кои не е постигнат договор за увозот на стоки и податоци за оствареното производство и за потрошувачката на односните производи во 1976 година, а за обемот на остварениот увоз на односните производи во 1976 година и за планираниот обем на производството и потрошувачката на односните производи за 1977 година, врз основа на податоците на организацијата на здружениот труд, како и податоци за остварениот извоз на односната групација во 1976 година на пазарите на кои се остваруваат девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

Еден примерок од извештајот од став 1 на оваа точка Стопанската комора на Југославија доставува до Сојузниот секретар за пазар и цени.

2. Заради давање согласност на договорот за дополнителниот стоковен контингент, односно девизниот контингент, во смисла на точка 6 од Одлуката, Стопанската комора на Југославија по доставува до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија договорот, кон кој ја прилага следната документација:

1) потврда од овластената банка за износот на девизниот прилив во девизите што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, што организацијата на здружениот труд го остварила со извоз на стоки од сопственото производство во периодот од 1 април 1976 година до 31 март 1977 година;

2) писмена обврска од организацијата на здружениот труд за обемот на девизниот прилив што ќе го оствари со извоз на сопствени производи во 1977 година во девизите од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања;

3) преглед на извозот на стоки од сопственото производство што е извршен во 1976 година како и преглед на извозот на сопствени производи што ќе се извезат во 1977 година, прикажани по видовите, количеството и вредноста;

4) податоци за обемот на производството и на извозот за 1977 година што послужиле како основа за распределбата на редовниот стоковен контингент, односно девизен контингент за 1977 година.

Заради спроведување на одредбите на точка 6 од Одлуката, организацијата на здружениот труд на која во смисла на таа точка ѝ е утврден дополнителен стоковен контингент, односно девизен контингент, должна е до 30 април 1978 година да поднесе до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија потврда од овластената банка за девизниот прилив што го остварила во периодот од 1 април 1977 до 31 март 1978 година.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П.бр. 16003

10 јануари 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за надворешна трговија,
Димитар Бојковски, с. р.

22.

Врз основа на точка 9 од Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ, ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПРИЛАГА КОН ТИЕ БАРАЊА

1. Заради утврдување на износот на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за 1977 година, производствените организации на здружениот труд, во смисла на точка 3 од Одлуката за утврдување на глобалната

девизна квота за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за 1977 година (во натамошниот текст: Одлуката), поднесуваат до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кон барањето за утврдување на износот на глобалната девизна квота и заверен преглед на износот и видот на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1976 година, што во тој период се увезувале врз основа на глобалната девизна квота од определена земја. Прегледот се поднесува на образецот ГДК — 77/1 што е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Податоците од образецот ГДК — 77/1 за износите и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали, ги заверуваат овластените банки преку кои производствените организации на здружениот труд го вршат своето девизно работење или народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини, врз основа на својата евиденција и документација.

2. Организациите на здружениот труд од точка 5 на Одлуката кон барањето за утврдување на износот на глобалната девизна квота од точка 6 на Одлуката доставуваат податоци:

1) за видот на производите и за обемот на производството за 1976 и 1977 година и за нивните цени;

2) за износот и видот на девизите за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување што се потребни за производството во 1977 година, распоредени по облиците на увозот и според тарифните броеви од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 32/75, 34/75, 13/76 и 43/76) и тоа посебно за постојното, а посебно за новото производство;

3) за сировините, другите репродукциони материјали и резервните делови за тековно одржување на домашното производство, што се потребни за производството во 1977 година — по видовите и нивните цени и тоа посебно за постојното, а посебно за новото производство;

4) за опремата со која ќе се зголеми постојното производство во 1977 година, односно ќе се врши ново производство и за неговата вредност;

5) за извозот на сопствени производи што ќе го оствари во 1977 година — по количеството на производите и вредноста на извозот и видовите на девизите.

Покрај податоците од став 1 на оваа точка организациите на здружениот труд кон барањето за утврдување на износот на глобалната девизна квота го доставуваат и актот на надлежниот орган на организацијата на здружениот труд со кој се потврдува дека организацијата на здружениот труд започнала со редовно производство и датумот на почетокот на тоа производство и препис на актот за запишувањето во судскиот регистар на организациите на здружениот труд.

За новоизградените производствени основни организации на здружениот труд и за другите производствени организации на здружениот труд во состав на сложена организација на здружениот труд и за производствените основни организации на здружениот труд и за другите производствени организации на здружениот труд во состав на сложена организација на здружен труд што со нови капацитети своето производство во 1977 година ќе го зголемат најмалку за 50% во однос на производството во 1976 година, податоците од ст. 1 и 2 на оваа точка се поднесуваат само за тие организации.

Производствените основни организации на здружениот труд и другите производствени организации на здружениот труд што со нови капацитети своето производство во 1977 година ќе го зголемат најмалку за 50% во однос на производството во 1976 година, покрај податоците од ст. 1 и 2 на оваа точка, кон барањето за утврдување на износот на глобалната девизна квота доставуваат и потврда од Службата на општественото книговодство за остварениот вкупен приход по завршната сметка за 1976 година.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 16002

10 јануари 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за надворешна трговија,

Димитар Бојковски, с. р.

Образец ГДК-77/1

(назив на организацијата
на здружениот труд)

ПРЕГЛЕД

на износите и видовите на девизи искористени за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување во 1976 година, што во тој период се увезувале врз основа на глобалната девизна квота од —

Реден број	Назив на производот	Тарифен број	Количество на стоки увезени во 1976 година	Вкупно извршени плаќања во динари во 1976 година
1	2	3	4	5

(потпис на индивидуалниот работориски орган, односно на претседателот на колегијалниот работориски орган)

(потпис на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

(заверува овластената
банка)

Забелешка за пополнување на образецот ГДК-77/1

1. Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 32/75, 34/75, 13/76 и 43/76).

2. Во колона 3 се внесува шифрата на тарифниот став на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

3. Во колона 4 се внесува вкупното количество на увезениот производ по единица на мера во 1976 година.

4. Во колона 5 се внесува динарската противвредност за количествата искажани во колона 4.

23.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PRALINE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Praline“, број 49 од 25 ноември 1976 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-12/281

28 декември 1976 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

24.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „GENTE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Gente“, број 49 од 6 декември 1976 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/284

29 декември 1976 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

25.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELTWOCHNE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Weltwoche“, број 47 од

24 ноември 1976 година, што излегува на германски јазик во Цирих, Швајцарија.

Бр. 650-1-30/10
28 декември 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Франьо Херлевиќ, с. р.

26.

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНА СЕЛЕКЦИЈА НА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ШУМСКИ РАСТЕНИЈА И ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО СТРАНСКА СЕЛЕКЦИЈА НА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ШУМСКИ РАСТЕНИЈА

Член 1

Признавањето на новосоздадена селекција на семе и саден материјал на шумски растенија (во натамошниот текст: новосоздадена селекција) и одобрувањето на воведувањето во производство странска селекција на семе и саден материјал на шумски растенија (во натамошниот текст: странска селекција) се врши врз основа:

1) на биолошки, еколошки, технолошки и производствени особини на шумските дрвја произведени од новосоздадена селекција, односно странска селекција;

2) на определени подрачја или реони во кои шумските дрвја од точка 1 на овој став можат најуспешно да се одгледуваат.

Утврдувањето на особините на шумските дрвја и на подрачјата од став 1 на овој член се врши на садниот материјал произведен во опитната мрежа.

Член 2

Новосоздадената селекција може да се признае само ако е резултат на селекција.

За новосоздадена селекција на семе на шумски растенија, матичните стебла мораат да потекнуваат од семенски објекти (семенски состоини, група стебла или прединечни стебла), одбрани и признаени според прописите за производството на шумско семе.

За новосоздадена селекција на саден материјал на шумски растенија, основниот материјал мора да потекнува од семе произведено според прописите за производството на шумско семе или од репродукционен материјал што потекнува од стебла (матични стебла, хибриди, клонови, елитни стебла, стебла на плантажно одгледување, плус-стебла и плус — стебла на плантажно одгледување) одбрани и признаени според прописите за производството на саден материјал на шумски растенија.

Член 3

Постапката за признавање на новосоздадена селекција се поведува врз основа на барање на творецот на новосоздадената селекција, односно на организацијата на здружениот труд заинтересирана за новосоздадената селекција.

Постапката за одобрување на воведувањето во производството странска селекција се поведува врз основа на барање од организацијата на здружениот

труд заинтересирана за воведување во производство странска селекција.

Барањата од ст. 1 и 2 на овој член се поднесуваат до претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство (во натамошниот текст: Комитетот).

Член 4

Барањето за признавање на новосоздадена селекција мора да ги содржи следните податоци:

- 1) вид на новосоздадената селекција;
- 2) назив на организацијата на здружениот труд заинтересирана за новосоздадената селекција, односно име и презиме на творецот на новосоздадената селекција и на нивните соработници — според редот на учеството во работата врз селекција;
- 3) година на почетокот на работата врз селекција;
- 4) цел на селекцијата;
- 5) потекло и генетски особини на основниот материјал;
- 6) опис на работата врз селекција;
- 7) предности на новосоздадената селекција во поглед на биолошките, еколошките и производствените својства (побрз раст, поголем прираст, способност за приспособување кон неповолни услови на земјиштето и климата, подобрување на технолошките особини, отпорност спрема растителните болести и штетници, полесно и побрзо производство на садници, квалитет на семето односно на садниот материјал и др.);

8) можност за производство на семе односно на саден материјал на шумски растенија.

9) подрачја во кои можат да се одгледуваат шумски дрвја произведени од новосоздадена селекција.

За признавање на новосоздадена селекција на саден материјал, барањето мора да содржи и морфолошки опис (фенотип) на селекцијата на садниот материјал.

Подносителот на барањето за признавање на новосоздадената селекција кон барањето ја прилага и документацијата за извршените опити со назначување на местата во кои тие се извршени.

Барањето за одобрување на воведувањето во производството странска селекција мора да ги содржи податоците од став 1 точ. 1, 7 и 9 и од став 3 на овој член.

Член 5

Барањата од член 4 ст. 1 и 4 на овој правилник ги разгледува стручна комисија што ја формира претседателот на Комитетот од редот на стручњациите од областа на шумарството.

Член 6

По приемот на барањето од член 4 став 1 на овој правилник, стручната комисија е должна:

- 1) да ги провери, врз основа на барањето и документацијата од член 4 став 3 на овој правилник, потеклото, начинот на добивањето и наследните особини на новосоздадената селекција;
- 2) да ги прегледа во текот на вегетацијата садниот материјал и подигнатите опитни засади од новосоздадената селекција;
- 3) да врши, по потреба, и други проверувања и испитувања.

По приемот на барањето од член 4 став 4 на овој правилник, стручната комисија е должна да ги провери податоците за производствените особини на странската селекција (член 4 став 1 точка 7), со преглед на произведениот саден материјал и на подигнатите опитни засади од таа селекција.

Резултатите од проверувањето и од прегледот стручната комисија ги утврдува записнички.

Член 7

Ако резултатите од проверувањето и од прегледот од член 6 став 1, односно став 2 од овој правилник се задоволителни, стручната комисија ја вклучу-

ва новосоздадената селекција односно странската селекција во опитната мрежа заради утврдување на особините на новосоздадената селекција односно на странската селекција во поглед на нејзините производствени својства.

Ако утврди дека нема основ за вклучување на новосоздадената селекција односно на странската селекција во опитната мрежа, стручната комисија ќе му предложи на претседателот на Комитетот, да го одбие барањето од член 4 став 1 односно став 4 од овој правилник.

Во опитната мрежа се испитува садниот материјал произведен од новосоздадената селекција односно странската селекција.

Член 8

Во опитната мрежа садниот материјал се испитува под шифрирана ознака, што се смета како службена тајна.

Бројот на опитите и нивното траење, како и подрачјата во кои ќе се вршат, ги определува стручната комисија.

Испитувањето на садниот материјал во опитната мрежа се врши кај организацијата на здружениот труд што се занимава со одгледување на шуми.

Член 9

Во опитната мрежа испитувањето на садниот материјал се врши со споредување со садниот материјал произведен од семе, односно саден материјал од соодветен вид на шумски дрвја што во подрачјето за кое се препорачува новосоздадената селекција односно странската селекција има најдобри производствени својства што се испитуваат.

Член 10

На стручната комисија во работата ѝ помага стручната служба што ќе ја определи претседателот на Комитетот.

Стручната служба им дава помош на изведувачите на опитите, врши, по потреба, стручни, технички и други работи во врска со изведувањето на опитите, ги обработува конечните резултати на опитите според утврдениот метод и ги подготвува резултатите за оценување на новосоздадената селекција, односно странската селекција од страна на стручната комисија.

Член 11

Новосоздадената селекција се признава, а воведувањето во производството странска селекција се одобрува врз основа на резултатите на испитувањето во опитната мрежа.

За да се признае новосоздадената селекција, а воведувањето во производството странска селекција да се одобрѝ е потребно новосоздадената селекција односно странската селекција, со своите надлежни особини да дава шумски дрвја со подобри технолошки особини (карактеристики), а особено: побрз раст и поголем прираст, поквалитетни дрвја, појака отпорност спрема болести и штетници, или полесно приспособување кон неповолни услови на земјиштето и климата — во однос на шумските дрвја со кои е вршено споредување.

Член 12

По приемот на обработените конечни резултати од опитите од страна на стручната служба, стручната комисија оценува дали се исполнети условите од член 11 став 2 на овој правилник за признавање на новосоздадената селекција, односно за одобрување на воведувањето во производството странска селекција.

Ако стручната комисија најде дека се исполнети условите од член 11 став 2 на овој правилник, ќе му предложи на претседателот на Комитетот да ја признае новосоздадената селекција, односно да го одобрѝ воведувањето во производството странска селекција.

По приемот на предлогот од страна на стручната комисија, претседателот на Комитетот донесува решение со кое ја признава новосоздадената селекција односно го одобрува воведувањето во производството странска селекција.

Член 13

Признаената новосоздадена селекција се запишува во регистар на новосоздадената селекција на семе, односно во регистарот на новосоздадената селекција на саден материјал на шумски растенија, а одобреното воведување во производството странска селекција — во евиденцијата за странската селекција на семе, односно во евиденцијата за странската селекција на саден материјал на шумски растенија.

Член 14

На признаената новосоздадена селекција, односно странската селекција чие воведување во производството е одобрено ѝ се одзема својството на новосоздадена селекција, односно одобрението за воведување во производството странска селекција — ако престане да им одговара на условите поради кои тоа својство ѝ е признаено.

За одземањето на својството во смисла на став 1 од овој член, решение донесува претседателот на Комитетот, на предлог од стручната комисија или од подносителот на барањето.

Член 15

Списокот на новосоздадените селекции што се запишани, односно бришани од регистарот од член 13 на овој правилник и списокот на странските селекции што се запишани, односно бришани од евиденциите од член 13 на овој правилник, се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 16

Покрај испитувањата во опитната мрежа новосоздадените селекции и странските селекции можат, на предлог од подносителот на барањето, да се испитуваат и во производствени опити.

Испитувањата во производствени опити можат да се вршат дури кога селекцијата е вклучена во опитната мрежа.

Бројот и големината на производствените опити, според посебни методи за изведување на тие опити, ги утврдува стручната комисија.

При оценувањето дали се исполнети условите за признавање на новосоздадена селекција, односно за одобрување на воведувањето во производството странска селекција, стручната комисија ги зема предвид и резултатите добиени во производствени опити.

Член 17

Трошоците на испитувањето на новосоздадената селекција и странската селекција во опитната мрежа ги поднесува подносителот на барањето, а трошоците на работата на стручната комисија и на стручната служба — Комитетот.

Трошоците на испитувањето на новосоздадената селекција и странската селекција во производствените опити и трошоците на работата на стручната комисија и на стручната служба ги поднесува подносителот на барањето.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-2792/6
18 ноември 1976 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Иво Кунтрук, с. р.

27.

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ (Службен лист на СФРЈ, бр. 67/72, 40/73 и 33/76), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“ ЗА 1977 ГОДИНА

- 1. Височината на годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ во 1977 година изнесува 4.032 динара.
- 2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-71/1-77
10 јануари 1977 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди
Мара Радик, с. р.

28.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/72, и 33/76), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1977 ГОДИНА

- 1. Височината на годишното парично примање за закрепнување на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година во 1977 година изнесува 4.032 динара.
- 2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-72/1-77
10 јануари 1977 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди
Мара Радик, с. р.

29.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволата за промет ја издал	Дозволата за пуштање во промет објавена во Спикот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и реден број на спикот)	Решение на Сојузниот комитет за земјоделство за престанување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5	6
1	AEROSOL 10	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 321-4-59/65 и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 215/1 од 13 I 1972 година	10/66-1 и 19/72-18	4445/1 од 6. IX 1976.
2	AGROXONE 4	I.C.I. Plant Protection Ltd., London, кого во Југославија го застапува „Interexport“, Предузеќе за меѓународна трговина — Белград	Сојузниот секретаријат за стопанство, број 5562/1 од 13 V 1968 година	7/71-12	4522/1 од 6. IX 1976.
3	ALDRIN P-2, 5	Kemijski kombinat „Chromos—Kabran—Kutrilin“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-10248/1 од 20 VIII 1969 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство бр. 321/1 од 14 I 1972 година	7/71-1 и 19/72-3	4395/1 од 6. IX 1976.

1	2	3	4	5	6
4 ALDRIN P-2, 5	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6416/1 од 30 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 288/1 од 14 I 1972 година	7/71-87 и 19/72-2	4499/1 од 6. IX 1976.	
5 ALDRIN P-5	Kemijski kombinat „Chromos—Katran—Kutrilin“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, 9-10289/1 од 20 VIII 1969 г. и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 322/1 од 14 I 1972 година	7/71-2 и 19/72-4	4394/1 од 6. IX 1976.	
6 ALDRIN ПРАВ „ЖУПА“	„Жупа“ — Хемијска индустрија — Крушевац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4500/1 од 22 III 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 303/1 од 14 I 1972 година	7/71-113 и 19/72-1	4506/1 од 6. IX 1976.	
7 ANTHIO	Sandoz A.G. — Basel, кого во Југославија го застапува „Велебит“, Заступства иностраних фирми — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4797/3-67 од 25 I 1968 година	26/68-5	4525/1 од 6. IX 1976.	
8 ATRALIN S — 50	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5351/2-67 од 25 I 1968 година	26/68-6	4495/1 од 6. IX 1976.	
9 BAKTUKAL S.	„Плива“ Творница Фармацевтских и хемијских производа — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5183/3-67 од 25 I 1968 година	26/68-8	4545/1 од 6. IX 1976.	
10 BASUDIN(R) 5 — гранулат	Ciba—Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства, извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-2543/3 од 14 VII 1969 година, Сојузниот секретаријат за стопанство бр. 9-10319/1 од 20 VIII 1970 година и 9-5373/2 од 31 V 1971 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 195/1 од 12 I 1972 година	20/67-3 и 56/72-1	4559/1 од 6. IX 1976.	
11 BASUDIN(R) 20 за емулзија	Ciba—Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства, извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5566/1 од 13 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 172/1 од 12 I 1972 година	7/71-5 и 56/72-5	4561/1 од 6. IX 1976.	
12 BILAN P-1	OHIS — „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-7051/1 од 14 I 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 223/1 од 13 I 1972 година	7/71-38 и 19/72-40	4423/1 од 6. IX 1976.	
13 BOTRIDIN	„Радоња“ Хемијска индустрија — Сисак	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5699/1 од 15 V 1968 година	7/71-64	4473/1 од 6. IX 1976.	
14 CHROMOGEN 1,8	Ciba—Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства, извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-2198/4 од 23 IV 1971 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 1284/2 од 11 IV 1972 година	56/72-18	4575/1 од 6. IX 1976.	
15 ЦИНКФОСФИД ЗРНЦА	„Галеника“ Фармацевтско-хемијска индустрија — Земун	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5036/1 од 26 IV 1968 година	7/71-27	4415/1 од 6. IX 1976.	

1	2	3	4	5	6
16 DACONIL 2787	Ligtermoet Chemie N.V., Rotterdam, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5361/2-67 од 25 I 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 430/1 од 23 I 1973 година	26/68-15 и 33/73-2	4997/1 од 4. X 1976.	
17 DIBILAN S-30	OHIS — „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5078/3-67 од 12 II 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 221/1 од 13 I 1972 година	26/68-18 и 19/72-17	4422/1 од 6. IX 1976.	
18 DIDITIN	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6399/1 од 30 V 1968 и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 285/1 од 14 I 1972 година	7/71-92 и 19/72-12	4502/1 од 6. IX 1976.	
19 DILICID E-16 ЖУПА	„Жупа“ — Хемијска индустрија — Крушевац	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 321-4-66/65 од 31 I 1966 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 307/1 од 14 I 1972 година	10/66-8 и 19/72-9	4507/1 од 6. IX 1976.	
20 DIMETON	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-4507/3 од 1 III 1967 година и Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-2433/1 од 21 II 1969 година	20/67-8 и 17/69-13	4417/1 од 6. IX 1976.	
21 DINOZAN	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6407/1 од 30 V 1968 година	7/71-95	4493/1 од 6. IX 1976.	
22 ELOCRON(R) 3	Ciba—Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства, извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-1238/1 од 3 II 1969 година бр. 9-1238/3 од 28 IV 1969 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 182/1 од 12 I 1972 година	17/69-15, 9/70-14 и 56/72-9	4560/1 од 6. IX 1976.	
23 FALTOCID	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-9221/2 од 31 VII 1968 година	7/71-32	4413/1 од 6 IX 1976.	
24 FITIOS B/77 20 E	Bombrini Parodi — Delfino, Roma, кого во Југославија го застапува „Индустијаимпорт“ — Титоград ООУР Вањска и унутрашња трговина — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-16373/3-68 од 4 II 1969 година	17/69-18	4519/1 од 6. IX 1976.	
25 FITOSAN E-25 ЖУПА	„Жупа“ — Хемијска индустрија — Крушевац	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 321-4-62/65 од 31 I 1966 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 306/1 од 14 I 1972 година	10/66-10 и 19/72-10	4510/1 од 6 IX 1976.	
26 FOSFERNO 20	I.C.I. Plant Protection Ltd., London, кого во Југославија го застапува „Interexport“ Предузеќе за меѓународна трговина — Белград	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-16469/2 од 2 XII 1968 година	7/71-13	4523/1 од 6. IX 1976.	
27 FOSFIN ПАСТА	„Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5006/3-67 од 25 I 1968 година	26/68-23	4461/1 од 6. IX 1976.	

1	2	3	4	5	6
28 GAMACID ПРАШОК 0,5%	„Плива“ Творница фармацеу- тских и кимијских произ- вода — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4786/1 од 15 IV 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за земјо- делство, бр. 318/1 од 14 I 1972 година	7/71-77 и 19/72-49	4460/1 од 6. IX 1976.	
29 GAMACID SOL. 10%	„Плива“ Творница фармацеу- тских и кимијских произ- вода — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4787/1 од 15 IV 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за зем- јоделство, бр. 315/1 од 14 I 1972 година	7/71-78 и 19/72-50	4456/1 од 6. IX 1976.	
30 GEOLIN	„Зорка“ Хемијска индус- трија — Шабац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6401/1 од 30 V 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за зем- јоделство, бр. 273/1 од 14 I 1972 година	7/71-97 и 19/72-34	4560/1 од 6. IX 1976.	
31 GEOLIN G-5	„Зорка“ Хемијска индус- трија — Шабац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6401/1 од 30 V 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за зем- јоделство, бр. 274/1 од 14 I 1972 година	9/70-20 и 19/72-37	4494/1 од 6. IX 1976.	
32 GESAROL 16,5	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mari- boru	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5909/1 од 20 V 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за зем- јоделство, бр. 216/1 од 13 I 1972 година	7/71-48 и 19/72-22	4443/1 од 6. IX 1976.	
33 GESAROL 25	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mari- boru	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-14079/1 од 14 X 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за зем- јоделство, бр. 217/1 од 13 I 1972 година	7/71-49 и 19/72-23	4449/1 од 6. IX 1976.	
34 HORA-FITORAN GRÜN	Ciba—Geigy A.G., Basel, ко- го во Југославија го за- стапува „Commerce“ За- ступства, извоз-увоз, серви- си, консигнације — Љуб- љана	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-918/1 од 6 III 1967 година и Сојузниот секре- таријат за земјоделство, бр. 1287/2 од 11 IV 1972 година	20/67-17 и 56/72-39	4556/1 од 6. IX 1976.	
35 KONTAKTBEIZE GERMISAN-KF Universal Feuch- tbeize	Ciba—Geigy A.G., Basel, ко- го во Југославија го за- стапува „Commerce“ За- ступства, извоз-увоз, серви- си, консигнације — Љуб- љана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-15957/3-68 од 4 II 1969 година и Со- јузниот секретаријат за земјоделство, бр. 2432/2 од 14 VII 1972 година	6/69-28 и 56/72-45	4984/2 од 1. XI 1976.	
36 KOROVIN	„Плива“ Творница фармацеу- тских и кимијских произ- вода — Загреб	Сојузната управа за зашти- та на растенијата, бр. 329 од 8 XII 1955 година	8/56-11	4459/1 од 6. IX 1976.	
37 LINDAN ПРАШОК 1%	„Плива“ Творница фармацеу- тских и кимијских произ- вода — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4784/1 од 15 IV 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за зем- јоделство, бр. 317/1 од 14 I 1972 година	7/71-82 и 19/72-52	4457/1 од 6. IX 1976.	
38 LINDAN E — ПРАШИВО 1%	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mari- boru	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5910/1 од 20 V 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за зем- јоделство, бр. 210/1 од 13 I 1972 година	7/71-52 и 19/72-46	4450/1 од 6. IX 1976.	

1	2	3	4	5	6
39 LINDAN ПРАВ „ЖУПА“	„Жупа“ — Хемијска индустрија — Крушевац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4501/1 од 22 III 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 309/1 од 14 I 1972 година	7/71-115 и 19/72-33	4508/1 од 6. IX 1976.	
40 LINDAN S-25	Kemijski kombinat „Chromos—Katran—Kutrilin“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-10300/1 од 20 VIII 1969 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 332/1 од 14 I 1972 година	7/71-13 и 19/72-60	4402/1 од 6. IX 1976.	
41 LINDAN S-25	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6420/1 од 30 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 275/1 од 14 I 1972 година	7/71-101 и 19/72-39	4496/1 од 6. IX 1976.	
42 MAISAN EB-50	Kemijski kombinat „Chromos—Katran—Kutrilin“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-864/1 од 3 III 1967 година	20/67-21	4396/1 од 6. IX 1976.	
43 MONSANTO 2,4 D-50 AMINOSALT	Monsanto Chemicals LTD. — London, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ експорт-импорт — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5569/1 од 13 V 1968 година	7/71-10	4517/1 од 6. IX 1976.	
44 NEOSAN	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5034/1 од 26 IV 1968 година	7/71-34	4416/1 од 6. IX 1976.	
45 NEOSOL — 6	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6421/1 од 30 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 284/1 од 14 I 1972 година	7/71-102 и 19/72-14	4498/1 од 6. IX 1976.	
46 ORTHO DIFOLATAN 80	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ експорт-импорт — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5364/2-67 од 25 I 1968 година	26/68-40	4520/1 од 6. IX 1976.	
47 PANTACID A-17	Kemijski kombinat „Chromos—Katran—Kutrilin“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-10301/1 од 20 VIII 1969 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 329/1 од 14 I 1972 година	7/71-14 и 19/72-31	4398/1 од 6. IX 1976.	
48 PANTACID ED-15	Kemijski kombinat „Chromos—Katran—Kutrilin“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-10302/1 од 20 VIII од 1969 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 330/1 од 14 I 1972 година	7/71-15 и 19/72-32	4397/1 од 6. IX 1976.	
49 PANTAKAN E-16,5%	Kemijski kombinat „Chromos—Katran—Kutrilin“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-10304/1 од 20 VIII 1969 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 325/1 од 14 I 1972 година	7/71-17 и 19/72-25	4401/1 од 6. IX 1976.	
50 PANTAKAN E-25	Kemijski kombinat „Chromos—Katran—Kutrilin“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-10305/1 од 20 VIII 1969 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 323/1 од 14 I 1972 година	7/71-18 и 19/72-26	4400/1 од 6. IX 1976.	

1	2	3	4	5	6
51 PANTAKAN S-25	Kemijski kombinat „Chromos—Katran—Kutrilin“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-10309/1 од 20 VIII 1969 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 324/1 од 14 I 1972 година	7/71-22 и 19/72-30	4399/1 од 6. IX 1976.	
52 PARATION 2% ПРАШИВО	„Плива“ Творница фармацеутских и кимијских производа — Загреб	Сојузната управа за заштита на растенијата, бр. 1231 од 24 V 1956 година	33/56-11	4458/1 од 6. IX 1976.	
53 PEPEIN S-50	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6423/1 од 30 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 286/1 од 14 I 1972 година	7/71-106 и 19/72-15	4497/1 од 6. IX 1976.	
54 PESCO 18-15	Ciba—Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства, извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-4552/2-66 од 7 III 1967 година	20/67-28	4557/1 од 6. IX 1976.	
55 PHENKAPTON GEIGY 20 Emulsion	Ciba—Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства, извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5567/1 од 13 V 1968 година	7/71-7	4563/1 од 6. IX 1976.	
56 PHENUDIN 20 Spritzpulver (порано се викал PHENKAPTON GEIGY 20 прашок)	Ciba—Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства, извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5564/1 од 13 V 1968 година и бр. 9-3561/1 од 21 III 1969 година	7/71-8	4564/1 од 6. IX 1976.	
57 „PINUS“ ALDRIN — ПРАШИВО	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	Сојузната управа за заштита на растенијата, бр. 02/3-506/1 од 12 II 1958 година	32/58-30	4444/1 од 6. IX 1976.	
58 REPULZIN	„Радоња“ Хемијска индустрија — Сисак	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-16586/3-68 од 27 I 1969 година	17/69-36	4476/1 од 6. IX 1976.	
59 RUMESAN	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5908/1 од 20 I 1968 година	7/71-59	4448/1 од 6. IX 1976.	
60 SHELL PHOSDRIN 24% EC	Shell International Company, Ltd., London, кого во Југославија го застапува „Астра“ Подузеке за меѓународну трговину и заступства — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-615/1 од 20 I 1970 година	9/70-45	4535/1 од 6. IX 1976.	
61 SHELL VAPO-NA 75% EC	Shell International Company, Ltd., London, кого во Југославија го застапува „Астра“ Подузеке за меѓународну трговину и заступства — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-2431/1 од 24 II 1969 година	17/69-41	4536/1 од 6. IX 1976.	
62 SOLVIREX	Sandoz A.G. — Basel, кого во Југославија го застапува „Велебит“, Заступство иностраних фирми — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-16601/2-68 од 4 II 1969 година	17/69-42	4526/1 од 6. IX 1976.	
63 STANNORAM (CA-6830)	Celamerck G.m.b.H. and Co, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Здравље“ Лесковац ООУР за програм Boehringer — Белград	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-626/1 од 20 I 1970 година	9/70-47	4518/1 од 6. IX 1976.	
64 СУЛФУРНО-ВАРНА ЧОРБА	„Pinus“ Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5916/1 од 20 V 1968 година	7/71-62	4446/1 од 6. IX 1976.	

1	2	3	4	5	6
65 TANDEX(R) 80 WP	FMC Corporation — New York, кого во Југославија го застапува Kemijski kombinat „Chromos—Katran—Kutrilin“ — Zagreb	Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 5-765/2 од 20 II 1976 година	20/76-54	2801/6 од 6. IX 1976.	
66 T.C.A.	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5035/1 од 26 IV 1968 година	7/71-36	4414/1 од 6. IX 1976.	
67 THIOCRON 30	Ciba—Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства, извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-1269/3-66 од 7 III 1967 година	20/67-35	4724/2 од 6. IX 1976.	
68 THIODAN Emulgierbar	Hoechst A.G., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува „Југохемија“ Предузеке за спољну и унутрашњу трговину — Белград	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-14011/2 од 14 X 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 258/1 од 14 I 1972 година	7/71-3 и 19/72-7	4541/1 од 6. IX 1976.	
69 THIODAN Spritzpulver	Hoechst A.G., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува „Југохемија“ Предузеке за спољну и унутрашњу трговину — Белград	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-14012/3 од 1 XI 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 259/1 од 14 I 1972 година	7/71-4 и 19/72-8	4540/1 од 6 IX 1976.	
70 TILETOKS	„Радоња“ Хемијска индустрија — Сисак	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-665/2 од 3 III 1967 година	20/67-36	4477/1 од 6. IX 1976.	
71 TIRALIN	„Радоња“ Хемијска индустрија — Сисак	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5703/1 од 15 V 1968 година и бр. 9-8973/1 од 26 VII 1968 година	7/71-71	4478/1 од 6. IX 1976.	
72 TOMORIN	Ciba—Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства, извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5567/1 од 13 V 1968 година	7/71-9	4562/1 од 6 IX 1976.	
73 TUTAN-SCHLÄMM-BEIZE	Ciba—Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Заступства, извоз-увоз, сервиси, консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-15962/3-68 од 4 II 1969 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 1938/2 од 24 V 1972 година	6/69-46 и 56/72-77	4558/1 од 6. IX 1976.	
74 VAPAM	„Pinus“ Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5907/1 од 20 V 1968 година	7/71-63	4447/1 од 6. IX 1976.	
75 ZLATICID L.	Kemijski kombinat „Chromos—Katran—Kutrilin“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 645/1 од 6 II 1973 година	35/73-45	4403/1 од 6. IX 1976.	
76 ZORALIN	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6406/1 од 30 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 287/1 од 14 I 1972 година	7/71-112 и 19/72-13	4501/1 од 6. IX 1976.	

5 Бр. 5904/1
16 декември 1976 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
инж. Бранко Турудија, с. р.

30.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

С П И С О К

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Број на решението новата дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство	Престанува важноста на поранешната дозвола:	
				што ја издал	Објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и реден број на списокот)
1	2	3	4	5	6
1 ACRICID-25	Hoechst A.G., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува „Југохемија“, предузеќе за спољну и унутрашњу трговину — Белград	4537/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5193/3-67 од 25 I 1968 година	26/86-1	
2 AEROSOL-15	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4424/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 321-4-205/65 од 31 I 1966 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 214/1 од 13 I 1972 година	10/66-2 и 19/72-19	
3 AEROSOL-15	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4489/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6419/1 од 30 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 299/1 од 14 I 1972 година	7/71-86 и 19/72-11	
4 AEROSOL-16	ОХИС — „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје	4421/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4890/3-67 од 12 II 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 220/1 од 13 I 1972 година	26/68-2 и 19/72-16	
5 AEROSOL-17	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4425/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 321-4-144/64 од 26 I 1965 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 212/1 од 13 I 1972 година	6/65-1 и 19/72-20	
6 AEROSOL-20	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4426/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 321-4-204/64 од 26 I 1965 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 213/1 од 13 I 1972 година	6/65-2 и 19/72-21	
7 AFALON	Hoechst A.G., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува „Југохемија“, предузеќе за спољну и унутрашњу трговину — Белград	4538/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 831/6-66 од 6 III 1967 година	20/67-2	
8 ANITEN-D	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4427/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5357/2-67 од 25 I 1968 година	26/68-4	

1	2	3	4	5	6
9	ANTIKOLIN	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	4409/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5038/1 од 26 IV 1968 година	7/71-25
10	ATRAPIN (порано се викал GESAPRIN)	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	882/1 од 18 II 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5903/1 од 20 V 1968 година	7/71-45
11	ATRAZIN S-50	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4482/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5356/2-67 од 26 I 1968 година	26/68-7
12	БАКАРНА ВАР-25	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4487/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6415/1 од 30 V 1968 година	7/71-89
13	БАКАРНА ВАР-50	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4486/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6400/1 од 30 V 1968 година	7/71-90
14	BASUDIN(R) 10 гранулат	Ciba — Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Zastopstva, izvoz-uvov, servisi, konsignacije — Ljubljana	4546/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5846/2-67 од 25 I 1968 година, Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-10318/1 од 20 VIII 1970 година (не е објавена) и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 196/1 од 12 I 1972 година	26/68-10 и 56/72-2
15	BASUDIN(R) 20 за суспензија (порано се викал DIAZINON GEIGY 20 прашок за прскање)	Ciba — Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Zastopstva, izvoz-uvov, servisi, konsignacije — Ljubljana	4547/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5563/1 од 13 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 171/1 од 12 I 1972 година	7/71-6 и 56/72-4
16	BIRLANE-24% E.C.	Shell International Company, Ltd., London, кого во Југославија го застапува „Астра“ Подузеке за меѓународну трговину и застапува — Загреб	4533/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-2060/1 од 19 II 1969 година	17/69-7
17	CINEB S-65 ЖУПА (порано се викал CINEB Жупа)	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	4505/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4502/1 од 22 III 1968 година	7/71-114
18	SINKFOSFID ПРАВ	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	4410/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5037/1 од 26 IV 1968 година	7/71-26
19	CIRAM S-75 (порано се викал DITION)	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4488/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6424/1 од 30 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 4190/2 од 14 VI 1968 година	7/71-96 и 16/69-3
20	COSAN	Riedel de Haen A.G., Seelze bei Hannover, кого во Југославија го застапува „Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4512/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-16180/2 од 2 XII 1968 година и Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 3945/2 од 22 VIII 1974 година	7/71-14 и 33/75-1
21	CUPRABLAU-Z	„Cinkarna“ — Metalurško-kemična industrija — Celje	4393/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-4581/2 од 24 II 1976 година	20/67-5

1	2	3	4	5	6
22 DDVP EMULSION-50%	Bayer Farbenfabriken A.G., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslavija“ Tovarna farmacevtskih izdelkov „Lek“ — Ljubljana	4542/1 од 6. IX 1976 година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-917/1 од 6 III 1967 година	20/67-6	
23 DIAZINON-2%	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4428/1 од 6. IX 1976. година	Сојузната управа за заштита на растенијата, бр. 02/3-1051/1 од 19 IV 1958 година	32/58-7	
24 DIAZINON-20	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4429/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5920/1 од 20 V 1968 година	7/71-41	
25 DIAZINON OLJE-20	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4430/1 од 6. IX 1976. година	Сојузната управа за заштита на растенијата, бр. 02/3-76/1 од 7 I 1961 година	7/61-9	
26 DITHANE M-45	Rohm and Haas Company, Philadelphia, USA, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Zastopstva, izvoz-uvoz, servisi, konsignacije — Ljubljana	4513/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-838/6-66 од 6 III 1967 година	20/67-9	
27 „DUPHAR“ TEDION V-18	N.V. Philips — Duphar, Amsterdam, кого во Југославија го застапува „Pinus“ Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4516/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-9061/1 од 25 VII 1968 година	7/71-11	
28 E — 605 — FOLI-DOL — OELSPRITZ-MITTEL	Bayer Farbenfabriken A.G., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslavija“ Tovarna farmacevtskih izdelkov „Lek“ — Ljubljana	4543/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-4513/2-66 од 6 III 1967 година	20/67-10	
29 ELOCRON(R) 2	Ciba — Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Zastopstva, izvoz-uvoz, servisi, konsignacije — Ljubljana	4548/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-606/1 од 20 I 1970 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 180/1 од 12 I 1972 година	9/70-12 и 56/72-7	
30 ELOCRON(R) 50	Ciba — Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Zastopstva, izvoz-uvoz, servisi, konsignacije — Ljubljana	4549/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-605/1 од 20 I 1970 година, Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 2195/1 од 25 II 1971 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 179/1 од 12 I 1972 година	9/70-15 и 18/71-31 и 56/72-6	
31 ENDRIN-20	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4431/1 од 6 IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5917/1 од 20 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 218/1 од 13 I 1972 година	7/71-44 и 19/72-5	
32 ETIOL AKAR	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	4405/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5039/1 од 26 IV 1978 година	7/71-29	
33 ETIOL ПРАВ-5	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	4411/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5041/1 од 26 IV 1968 година	7/71-31	

1	2	3	4	5	6
34 ETIOL ПРАВ-25	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	4412/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5040/1 од 26 IV 1968 година	7/71-30	
35 ETIOL — течен (порано се викал ETIOL)	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	4404/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5192/1 од 25 III 1968 година	7/71-28	
36 EUPAREN	Bayer Farbenfabriken A.G., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslavija“ Tovarna farmacevtskih izdelkov „Lek“ — Ljubljana	4544/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство бр. 9-5362/2-67 од 25 I 1968 година	26/68-21	
37 GAMACID SOL-20%	„Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	4452/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4788/1 од 15 IV 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 314/1 од 14 I 1972 година	7/71-79 и 19/72-51	
38 GEOLIN G-1,5	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4481/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5005/3-67 од 26 I 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 282/1 од 14 I 1972 година	26/68-25 и 19/72-35	
39 GEOLIN G-3	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4491/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-587/1 од 19 I 1970 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 283/1 од 14 I 1972 година	9/70-21 и 19/72-36	
40 GESAROL E-25	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4432/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 321-4-202/65 од 31 I 1966 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 211/1 од 13 I 1972 година	10/66-13 и 19/72-24	
41 GRAIN QUICK	Societe des Usines Chimiques „Rhone Poulenc“ — Paris, кого во Југославија го застапува „Unikomerc“ иноземна заступства — Загреб	4529/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-614/1 од 20 I 1970 година	9/70-25	
42 HALTOX (порано се викал METHYLBROMID)	Degesch, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува „Интерсервис“ инострана заступства — Нови Сад	4515/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-628/1 од 20 I 1970 година	9/70-31	
43 KELTHANE-E	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4433/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5919/1 од 20 V 1968 година	7/71-50	
44 KREOZAN	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4484/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6408/1 од 30 V 1968 година	7/71-99	
45 LINDAN P-2,8	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4492/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6410/1 од 30 V 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 280/1 од 14 I 1972 година	7/71-100 и 19/72-38	
46 LINDAN 2,8 ПРАШИВО	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4434/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-14865/2 од 14 X 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 208/1 од 13 I 1972 година	7/71-54 и 19/72-44	

1	2	3	4	5	6
47 LINDAN G-1,5%	ОХИС — „Наум Наумовски- -Борче“ — Скопје	4420/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-1270/1 од 4 II 1969 година и Сојуз- ниот секретаријат за зем- јоделство, бр. 236/1 од 13 I 1972 година	17/69-29 и 19/72-41	
48 LINDAN G-3%	ОХИС — „Наум Наумовски- -Борче“ — Скопје	4419/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-1269/1 од 14 II 1969 година и Сојуз- ниот секретаријат за земјо- делство, бр. 234/1 од 13 I 1972 година	17/69-30 и 19/72-42	
49 LINDAN OLJE	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mari- boru	4435/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5912/1 од 20 V 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за земјо- делство, бр. 206/1 од 13 I 1972 година	7/71-51 и 19/72-45	
50 LINDAN ППА- ШОК-2%	„Плива“ Творница фарма- цеутских и кимијских про- извода — Загреб	4453/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4785/1 од 15. IV 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за земјо- делство, бр. 316/1 од 14 I 1972 година	7/71-83 и 19/72-53	
51 LINDAN — ППА- ШИВО 2%	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mari- boru	4436/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-8785/2 од 31 VII 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за земјо- делство, бр. 207/1 од 13 I 1972 година	7/71-53 и 19/72-47	
52 LINDAPIN	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mari- boru	4699/2 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-8784/2 од 31 VII 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за земјо- делство, бр. 209/1 од 13 I 1972 година	7/71-55 и 19/72-48	
53 LINDAN S-25%	ОХИС — „Наум Наумовски- -Борче“ — Скопје	4418/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-4584/2-66 од 3 III 1967 година и Сојузниот секрета- ријат за земјоделство, бр. 234/1 од 13 I 1972 година	20/67-20 и 19/72-43	
54 MALATION S-25	„Зорка“ Хемијска инду- стрија — Шабац	4480/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 4643/3-66 од 3 III 1967 година	20/67-22	
55 METHYLBROMIDE	Bromine Company Ltd., Beer — Sheva, кого во Југослави- ја го застапува „Интерпро- мет“ инострана заступства — Белград	4514/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4900/3-67 од 25 I 1968 година	26/68-35	
56 MONOSAN	„Галеника“ Фармацеутско- хемијска индустрија — Зе- мун	4407/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5031/1 од 26 IV 1968 година	7/71-33	
57 MORESTAN	Bayer Farbenfabriken A.G., Leverkusen, кого во Југосла- вија го застапува „Bayer- -Pharma Jugoslavija“ Tovar- na farmacevtskih izdelkov „Lek“ — Ljubljana	4545/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5493/2-67 од 25 I 1968 година	26/68-37	
58 NA-TA	Hoechst A.G., Frankfurt/M, кого во Југославија го за- стапува „Југохемија“ Пре- дузеке за спољну и унутра- шњу трговину — Белград	4539/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5568/1 од 13 V 1968 година и Сојуз- ниот секретаријат за сто- панство, бр. 9-9782/5 од 1 XI 1968 година	7/71-2	

1	2	3	4	5	6
59 NOGOS(R) 50	Ciba — Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Zastopstva, izvoz-uvoz, servisi, konsignacije — Ljubljana	4551/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-4509/2-66 од 7 III 1967 година, Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-3668/1 од 24 III 1969 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 953/1 од 2 III 1972 година	20/67-23 и 17/69-23 и 56/72-22	
60 NUVACRON(R) 20	Ciba — Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Zastopstva, izvoz-uvoz, servisi, konsignacije — Ljubljana	4552/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5251/3-67 од 25 I 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 176/1 од 12 I 1972 година	26/68-39 и 56/72-23	
61 OIDIN	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4479/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6422/1 од 30 V 1968 година	7/71-104	
62 OLEODIAZINON	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4437/1 од 6. IX 1976. година	Сојузната управа за заштита на растенијата, бр. 02/3-796/3 од 27 III 1963 година	32/63-2	
63 PARAPIN	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4439/1 од 6. IX 1976. година	Сојузната управа за заштита на растенијата, бр. 741 од 20 X 1954 година	9/55-32	
64 PARATION-20	„Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4438/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5913/1 од 20 V 1968 година	7/71-56	
65 PATORAN(R) 50	Ciba — Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Zastopstva, izvoz-uvoz, servisi, konsignacije — Ljubljana	4553/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-1271/3-66 од 7 III 1967 година, Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4019/4 од 22 IV 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 183/1 од 12 I 1972 година	20/67-26 и 26/68-41 и 56/72-25	
66 PYRAMIN	Badische Anilin & Soda Fabrik A.G., Ludwigshafen/Rh кого во Југославија го застапува „Прогрес“ предузеќе за меѓународну трговину, застапување иностраних фирми и туризам — Белград	4532/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5406/3-67 од 25 I 1968 година	26/68-43	
67 POLŽOPIN	„Pinus“ Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4440/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5918/1 од 20 V 1968 година	7/71-58	
68 RADAZIN WP-50	„Радонџа“ Хемијска индустрија — Сисак	4470/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 321-4-244/65 од 3 II 1967 година и Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-593/1 од 19 I 1970 година (не е објавена)	20/67-30 и 9/70-37	
69 RADOCINEB	„Радонџа“ Хемијска индустрија — Сисак	4465/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5702/1 од 15 V 1968 година	7/71-65	
70 RADOCINEB P-10	„Радонџа“ Хемијска индустрија — Сисак	4464/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5701/1 од 15 V 1968 година	7/71-66	

1	2	3	4	5	6
71 RADOCIRAM	„Радоња“ Кемиска индустрија — Сисак	4466/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5700/1 од 15 V 1968 година	7/71-67	
72 RADOFEN	„Радоња“ Кемиска индустрија — Сисак	4462/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5135/2-67 од 25 I 1968 година	26/68-44	
73 RADOFENIL	„Радоња“ Кемиска индустрија — Сисак	4463/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-590/1 од 19 I 1970 година и бр. 9-590/4 од 10 III 1970 година (не е објавена)	9/70-38	
74 RADOSAN-1,2	„Радоња“ Кемиска индустрија — Сисак	4472/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 4420/3-66 од 3 III 1967 година	20/67-31	
75 RADOSAN TI-25	„Радоња“ Кемиска индустрија — Сисак	4471/1 од 6. IX 1976. година	Сојузната управа, за заштита на растенијата, бр. 79 од 23 II 1955 година	9/55-40	
76 RADOTIRAM-P	„Радоња“ Кемиска индустрија — Сисак	4467/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5698/1 од 15 V 1968 година и бр. 486/2 од 25 I 1971 година (не е објавена)	7/71-69	
77 RADOTIRAM-WP	„Радоња“ Кемиска индустрија — Сисак	4469/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5695/1 од 15 V 1968 година и бр. 9-7089/2 од 15 VII 1969 година	7/71-70	
78 REGLONE	I.C.I. Plant Protection Ltd., London, кого во Југославија го застапува „Interexport“ Предузеќе за застапување на инострани фирми — Белград	4521/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 03-4744/2 од 7 III 1967 година и бр. 03-164/2 од 1 VI 1967 година (не е објавена)	20/67-32	
79 ROSPIN(R) 25	Ciba — Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Zastopstva, izvoz-uvov, servisi, kon-signacije — Ljubljana	4554/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5185/3-67 од 25 I 1968 година, Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-7955/2 од 20 VIII 1970 година (не е објавена) и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 170/1 од 12 I 1972 година	26/68-45 и 56/72-27	
80 RUMESAN OLJE	„Pinus“ Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4441/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5899/1 од 20 V 1968 година	7/71-60	
81 SANDOVIT NETZMITTEL SANDOZ	Sandoz A.G. — Basel, кого во Југославија го застапува „Велебит“, Заступство на инострани фирми — Загреб	4524/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5694/1 од 9 V 1968 година	7/71-15	
82 SEVIN G-5	„Зорка“ Хемиска индустрија — Шабац	4490/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-1274/1 од 4 II 1969 година	17/69-38	
83 SHELL VAPO-NA-48% E.C.	Shell International Company, Ltd., London, кого во Југославија го застапува „Астра“ Подузеќе за меѓународна трговина и застапува — Загреб	4534/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-2430/1 од 24 II 1969 година	17/69-40	
84 SIMAZIN-PINUS	„Pinus“ Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru	4442/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5902/1 од 20 V 1968 година	7/71-61	

1	2	3	4	5	6
85 SITOSAN	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	4408/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 1509/1 од 6 IV 1973 година	35/73-34	
86 SUMPORCIN	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4485/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6405/1 од 30 V 1968 година	7/71-110	
87 TENORAN(R) 50	Ciba — Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Zastopstva, izvoz-uvoz, servisi, kon-signacije — Ljubljana	4555/1 од 6 IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5359/2-67 од 25 I 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 184/1 од 12 I 1972 година	26/68-52 и 56/72-28	
88 THIMET-10%	American Cyanamid Corporation, Neu Jersey, USA, кого во Југославија го застапува „Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4511/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-2432/1 од 24 II 1969 година и Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-627/1 од 20 I 1970 година	17/69-44 и 9/70-48	
89 TIOZIN-A	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	4483/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-6398/1 од 30 V 1968 година	7/71-111	
90 TM-25	„Радоња“ Хемијска индустрија — Сисак	4468/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5696/1 од 15 V 1968 година	7/71-72	
91 TOKSAFEN	„Плива“ Творница фармацеутских и кемијских производа — Загреб	4454/1 од 6 IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4789/1 од 15 IV 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 313/1 од 14 I 1972 година	7/71-84 и 19/72-62	
92 TOKSAFEN-50 ЖУПА	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	4504/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-4499/1 од 22 III 1968 година и Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 305/1 од 14 I 1972 година	7/71-117 и 19/72-61	
93 TOMORIN	„Плива“ Творница фармацеутских и кемијских производа — Загреб	4451/1 од 6 IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-16228/2 од 2 XII 1968 година	7/71-85	
94 TRASAN	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	4406/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5033/1 од 26 IV 1968 година	7/71-37	
95 VENTURIN-50	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	4503/1 од 6 IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-5365/2-67 од 25 I 1968 година	26/68-58	
96 ZLATICA DESPIROL-P	C.F. Spiess und Sohn, Chemische Fabrik, Kleinkarlbach, кого во Југославија го застапува „Радоња“ кемијска индустрија — Сисак	4527/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 552/2 од 6 II 1973 година и Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 774/1 од 7 II 1975 година (не е објавена)	35/73-43	
97 ZLATICA DESPIROL-W.P.	C.F. Spiess und Sohn, Chemische Fabrik, Kleinkarlbach, кого во Југославија го застапува „Радоња“ кемијска индустрија — Сисак	4528/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 644/1 од 6 II 1973 година и Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 773/1 од 7 II 1975 година (не е објавена)	35/73-44	
98 ZOLONE LIQUIDE	Societe des Usines Chimiques „Rhone Poulenc“ Paris, кого во Југославија го застапува „Unikomerc“ иноземна заступства — Загреб	4531/1 од 6. IX 1976. година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-613/1 од 20 I 1970 година	9/70-54	

1	2	3	4	5	6
99 ZOLONE-PM	Societe des Usines Chimiques „Rhone Poulenc“ Paris, кого во Југославија го застапува „Unikomerc“ иноземна заступства — Загреб	4530/1 од 6. IX 1976. I 1970 година	Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-612/1 од 20	за 9/70-55	

5 Бр. 5905/1
16 декември 1976 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
инж. Бранко Турудија, с. р.

31.

Врз основа на член 26 точка 2 од Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/74), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, донесува

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЈАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА НИВНИТЕ ОРГАНИ

1. На учесниците во работата на меѓугарнизонските собранија и на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници и на нивните органи (во натамошниот текст: Собранието) и на делегатите од член 13 став 6 на Статутот им припаѓа надомест на патните и другите трошоци настанати во врска со таа работа, како и надомест на загубената заработка на личниот доход односно платата.

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука ги опфаќа трошоците за превоз, исхрана и сместување, надоместот на загубената заработка, на личниот доход односно платата, како и надомест на другите неопходни трошоци што ќе настанат при учествувањето во работата на Собранието.

3. На лицата од точка 1 на оваа одлука им припаѓа на име надомест на трошоците за исхрана и сместување дневница во износ од 250 динари.

По исклучок, на лицата од точка 1 на оваа одлука им се признаваат фактичните трошоци за сместување по поднесена сметка и дневницата од став 1 на оваа точка намалена за 30%, со тоа што вкупниот надомест на име дневница не може да го премине износот од 305 динари дневно. Исто така на тие лица им се признаваат, по исклучок, фактичните трошоци за пансион по поднесената сметка ако тие трошоци го преминуваат износот на дневницата од став 1 на оваа точка, со тоа што вкупниот надомест на име дневница да не може да го премине износот од 305 динари дневно.

Под трошоци за сместување се смета цената на едно легло, а под трошоци за пансион — цената на дневен пансион за едно лице, во хотел или кај организација, односно установи што се занимаваат со таа дејност.

4. Пресметката на дневниците и на превозните трошоци се врши според прописите за надоместите на патните и другите трошоци во Југословенската народна армија.

5. Надоместот на загубената заработка, личниот доход односно платата се пресметува во фактичниот износ според потврдата на организацијата на здру-

жениот труд, на друга организација или орган во која е вработено лицето што го остварува тој надомест.

6. На лицето од точка 1 на оваа одлука што учествува во работата на Собранието во местото на своето домување му припаѓа надомест на трошоците за превоз во фактичен износ.

7. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се исплатува врз товар на средствата на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместок на патните, превозните и други трошоци на учесниците во работата на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници и на неговите органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73, 5/74 и 43/74).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 40
23 ноември 1976 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Новоскиќ, с. р.

32.

Врз основа на член 43 од Законот за пензиско-то и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 13/76 и 58/76), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕТО, ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА

1. Додатокот за помош и нега уживателите на пензија според Законот за пензиско-то и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: уживателите на пензии) и воените осигуреници што според законот со кој се уредува воената служба имаат право на месечен паричен надомест поради престанување на активната воена служба по потреба на службата (во натамошниот текст: корисниците на надомест), можат да го стекнат ако надлежната военолекарска ко-

мисија даде мислење дека им е неопходна постојана помош и нега од друго лице за задоволување на основните животни потреби.

Додатокот за помош и нега можат да го стекнат и децата на воените осигуреници и на уживателите на старосна и инвалидска пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, попречени во физичкиот и психичкиот развој (во натамошниот текст: децата — корисници на додаток), ако надлежната военолекарска комисија даде мислење дека со школување и со професионална рехабилитација не можат да се опсобат за живот и работа и дека им е неопходна постојана помош и нега од друго лице за задоволување на основните животни потреби.

2. Уживателите на пензии, корисниците на надомести и децата — корисници на додаток можат да го користат правото на додаток за помош и нега само под услов тоа право да не го користат по некој друг основ.

3. На уживателот на пензија, на корисникот на надомест и на детето — корисник на додаток, додатокот за помош и нега им се определува во износ од 50% од најнискиот пензиски основ што важи во времето за кое припаѓа додатокот за помош и нега според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

4. На уживателот на пензија и на корисникот на надомест што е сместен во болница или во друга стационарна здравствена организација, му припаѓа додаток за помош и нега и за времето над 30 дена:

1) ако сместувањето и исхраната и помошта и негата во здравствената организација не му се обезбедени на товар на фондот на здравственото осигурување;

2) ако помошта и негата му ја дава лице што кај него е вработено и што е пријавено на социјално осигурување — додека тоа вработување трае, но најдолго за време од шест месеци на непрекинатото сместување во болница или во друга стационарна здравствена организација;

3) ако износот на пензијата за претходниот месец, заедно со износот на додатокот за помош и нега, не преминува 70% од најнискиот пензиски основ по член на потесното семејство што го издржува.

5. На детето — корисник на додаток што е сместено во организација за сместување на деца попречени во физичкиот и психичкиот развој, во болница или во друга здравствена организација, му припаѓа додаток за помош и нега до 30 дена на таквото сместување.

6. Ако воениот осигуреник, односно уживателот на пензија чие дете — корисник на додаток е сместено во организацијата од точка 5 на оваа одлука учествува во поднесувањето на трошоците на таквото сместување, на тоа дете му припаѓа додаток за помош и нега во височина на учеството на воениот осигуреник односно уживател на пензија во поднесувањето на тие трошоци, но најмногу до износот на додатокот за помош и нега утврден според точка 3 на оваа одлука.

7. На лицето што до денот на влегувањето во сила на оваа одлука било уживател на додатокот за помош и нега тој додаток по службена должност ќе му се усогласи со одредбите на оваа одлука.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите за здобивање, за височината и за начинот на користењето на додатокот за помош и нега („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 27-1/76

10 јануари 1977 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

33.

Врз основа на член 16 став 2 точка 1 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ШТО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА ГИ КРЕДИТИРААТ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВИТЕ ВО ЈУНИ 1976 ГОДИНА

1. Во Одлуката за привремено регулирање на задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија за деловните банки што на територијата на СР Србија ги кредитираат организациите на здружен труд што претрпеле штета од поплавите во јуни 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/76) во точка 1 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако по пресметката на задолжителната резерва според книговодствената состојба на средствата по 31 декември 1976 година износот на пресметаната задолжителна резерва е поголем од износот пресметан и издвоен на посебна сметка кај Народната банка на Југославија според книговодствената состојба на 30 април 1976 година, деловната банка разликата ќе ја уплати во три рати, и тоа:

1) на 10 февруари 1977 година — во височина на една третина од износот на утврдената разлика помеѓу пресметките на задолжителната резерва според состојбата на средствата на 31 јануари 1977 и на 30 април 1976 година;

2) на 10 март 1977 година — во височина на една половина од износот на утврдената разлика помеѓу пресметките на задолжителната резерва според состојбата на средствата на 28 февруари 1977 и на 30 април 1976 година;

3) на 10 април 1977 година — остатокот до полниот износ на обврската пресметан според книговодствената состојба на средствата на 31 март 1977 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 4

17 јануари 1977 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

34.

Врз основа на член 16 став 2 точка 1 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува:

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ШТО НА ТЕРИТОРИИТЕ НА СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СР ХРВАТСКА, СР МАКЕДОНИЈА И САП ВОЈВОДИНА ГИ КРЕДИТИРААТ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА И ГРАД ВО ЈУНИ, ЈУЛИ И ПРВАТА ПОЛОВИНА НА АВГУСТ 1976 ГОДИНА

1. Во Одлуката за привремено регулирање на задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија за деловните банки што на териториите на СР Босна и Херцеговина, СР Хрватска, СР Македонија и САП Војводина ги кредитираат организациите на здружениот труд што претрпеле штета од поплава и град во јуни, јули и првата половина на август 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/76) од точка 1 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако по пресметката на задолжителната резерва според книговодствената состојба на средствата по 31 декември 1976 година износот на пресметаната задолжителна резерва е поголем од износот пресметан и издвоен на посебна сметка кај Народната банка на Југославија според книговодствената состојба на 31 мај 1976 година, деловната банка разликата ќе ја уплати во три рати, и тоа:

1) на 10 февруари 1977 година — во височина на една третина од износот на утврдената разлика помеѓу пресметките на задолжителната резерва според состојбата на средствата на 31 јануари 1977 и на 31 мај 1976 година.

2) на 10 март 1977 година — во височина на една половина од износот на утврдената разлика помеѓу пресметките на задолжителната резерва според состојбата на средствата на 28 февруари 1977 и на 31 мај 1976 година;

3) на 10 април 1977 година — остатокот до полниот износ на обврската пресметан според книговодствената состојба на средствата на 31 март 1977 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 5

17 јануари 1977 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

35.

Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНО ИЗДАНИЕ НА КОВАНИ ПАРИ ОД 1 ДИНАР И ОД 10 ДИНАРИ ПО ПОВОД АКЦИЈАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ГЛАДОТ ВО СВЕТОТ

1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек на 1 февруари 1977 година пригодно издание на ковани пари од 1 динар и од 10 динари по повод акцијата на Организацијата на обединетите нации за борба против гладот во светот со основните обележја што се утврдени со Одлуката за основните обележја на припадното издание на ковани пари од 1 динар и од 10 динари по повод акцијата на Организацијата на обединетите нации за борба против гладот во светот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76).

2. Пригодното издание на кованите пари од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија ќе го пушти во оптек во следните износи, и тоа:

1) кованите пари од 1 динар — во износ од 500.000 динари;

2) кованите пари од 10 динари — во износ од 5.000.000 динари.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 3

14 јануари 1977 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/76 се поткрала долунаведената прешка, та се дава

И С П Р А В К А

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА НЕДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД СТРАНСКИ ДОЛЖНИЦИ СОДРЖАНИ ВО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО

Во член 5 на крајот се додаваат записка и зборовите: „а ќе се применува и на завршните сметки за 1976 година“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 12 јануари 1977 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДРЖАВАТА КУВАЈТ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДРЖАВАТА КУВАЈТ

I

Се отповикува

Лазар Живуљ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во државата Кувајт.

II

Се назначува

Јоже Инголич, советник во Собранието на Социјалистичка Република Словенија, за извонреден и ополномоштен амбасадор во Државата Кувајт.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 1

5 јануари 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод педесетгодишнината од постоењето и работата, а за истакнати заслуги за развивањето на спортот и за собирање и воспитување на членството и на симпатизерите на клубот во духот на прогресивните идеи, за нивното учество во Народноослободителната борба и за придонес на ширењето на братството и единството

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Фудбалски клуб „Борац“ — Бања Лука;

— по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

ООУР Творница обуке „Босна“ — Бања Лука;

— по повод триесетгодишнината од излегувањето, а за особени заслуги во разгледувањето на стручно-педагошката проблематика и за придонес на унапредувањето на школството и образованието на наставничкиот кадар

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

„Просвјетни лист“ — орган Републичког одбора Синдиката радника друштвених делатности Босне и Херцеговине — Сараево;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Брајковић Јосипа Богомир, Чаушевић Хамида Суљо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Биједић Бећира Адил;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кауриновић Бошка Илија, Марковић Петка Драгољуб, Миљуш Боке Ратко, Пејић Луке Мијо, Поповић Бранка Вождар, Тришић Милорада Пантелија, Зобеница Марка Миле;

Од СР Хрватска

— за долгогодишна работа и особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е сторен значаен придонес за социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Доброволно ватрогасно друштво — Дуго Село;

— по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот со што е сторен значаен придонес за социјалистичката заедница

Доброволно ватрогасно друштво — Сухопоље;

— по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во работата на заштитата, рехабилитацијата и образованието на слепите лица

Савез слијепих Хрватске — Републички одбор — Загреб;

— по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Орославска текстилна индустрија — Орославље;

— по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Загорска индустрија вунених тканина — Забок;

— по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивањето на физичката култура и спортот и за ширење на прогресивните идеи меѓу работниците

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Спортско друштво „Текстилац“ — Загреб;

— за долгогодишна работа и заслуги во развивањето и омасовувањето на стрелачкиот спорт

Стрелачки савез Опшине Осиек;

— по повод двадесет и петгодишнината од излегувањето, а за особени заслуги во разгледувањето на стручно-педагошката проблематика и за придонес на унапредувањето на школството и образованието на наставничкиот кадар

„Школске новине“ — Загреб;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дропулиќ Анте Ђирил, Лукатела Јосипа Јосип, Робин Фране Иван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Де Лео Јосипа Кармело, Кјус Антона Франо, Кос-Руцак Петра Маријан, Мешко Марије инж. Вилим, Мирчетић Обрада Милан, Тадијановић Мирка Драгутин;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Башиќ Ивана Мате, Бренковиќ Антуна Недељко, Cannarozzo Josipa Ivan, Фућак Романа Љубо, Говорушиќ Ивана Никола, Кардум Марка Иван, Краљев Петра Шиме, Мраковчиќ Ивана Франо, Недвеш Стјепана Буро, Томић Анте Иван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бућан Раде Миле, Пуратиќ Шимуна Јаков, Рибариќ Николе Иван, Рогуљ Маријна Шпиро, Вуксан Дане Јово;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Болф Матије Алберт, Делопе Мате Мате, Јурковиќ Јерка Никола, Ковачиќ Павла Леополд, Лицул Јосипа Јосип, Линардиќ Николе Иван, Турковиќ Ивана Иван;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бировљев Живана Ђуро, Долиншек Ивана Иван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ропач Стјепана Иван, Шимић Антона Антон;

Од СР Македонија

— по повод триесетгодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси на развивањето и ширењето на техничката култура

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Сојуз на организациите на техничката култура на СР Македонија — Народна техника — Скопје;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Панова Јордан Николина, Светиевска Благој Цена;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Спировска Туфа Стерја Антигона;

Од СР Словенија

— по повод дваесет и петгодишнината на излегувањето а за особени заслуги во информирањето и поттикнувањето на општествената активност на граѓаните, со што е сторен значаен придонес за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лист „Љубљански дневник“ — Љубљана

— по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во развивањето и омасовувањето на кугларскиот спорт

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Кугларскиот сојуз на Словенија;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мишица Јанка Владо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Кунавер Франца Павел, Лапајне — Облак инж. Соња;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Баста Илије Дане, Графенауер Ивана др Богомир, Грегорка Мирослава Борис, Конобељ Франца Франц, Носе — Миоћ Мате Весна, Рапл Антона Рудолф, Стригар Албина Албин;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Гестрин Фердинанда др Фердинанд;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Матекович Франца Станко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Schauer Rudolfa Primož;

Од СР Србија

— по повод стоеесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите за корисни членови на општеството и за придонес за ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Основна школа „Вук Караџиќ“ — Пирот;

— за долгогодишното успешно дејствување и истакнати заслуги во развивањето на образовната и научната работа на Белградскиот универзитет и значаен придонес за ширењето на просветата и културата во земјата

Универзитетска библиотека „Светозар Марковиќ“ — Белград;

— по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги во создавањето и развивањето на организацијата на Црвениот крст и за поттикнувањето и насочувањето на нивните хуманитарни активности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Црвени крст Србије — Белград

— по повод дваесет и петгодишнината на работата, а за особени заслуги и исклучителни успеси во проектирањето и изградбата на крупни инвестициски објекти во земјата и во странство и голем придонес за афирмацијата на југословенското градежништво во светот

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

„Енергопроект“ — Белград;

— за особени заслуги и постигнати успеси во развивањето и унапредувањето на општественото и индивидуалното земјоделско производство на својот крај

Земљорадничка задруга „Селевац“ — Селевац;

— за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите за корисни членови на општеството и за придонес за ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Основна школа „Копанички партизански одред“ — Јошаничка Бања;

— по повод осумдесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во создавањето на задружната свест и развивањето на штедењето, солидарноста и самопомошта меѓу своите членови

Железничка штедно-кредитна задруга — Белград;

— по повод осумдесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите за корисни членови на општеството и за придонес за ширење на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основна школа „Станоје Главаш“ — Глибовац;

— по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето на физичката култура и спортот и за ширење на прогресивните идеи во својот крај

Спортско друштво „Слобода“ — Титово Ужице;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Борисављевић Дамјана Раде, Ђурђев Васе Драгутин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ѓирић Славка Јован, Хусинец Стјепана Јосип, Вујачић Видака Саво, Вујовић Милана Милутин;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јовановић — Жарић Марка Милка, Кржељ Антонија Мирко, Милошевић Новице Миливоје;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Божовић Мирослава Александар, Ѓурчић Миленка Бранислав, Марковић Чедомира Витомир, Сарделић Рудолфа Мирко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђокић Спири Младен, Ѓлишић Михаила Божић, Ѓвозденовић Јездимира Радоје, Иванишевић Мила Нишкола, Јовановић Василија Трајко, Милинчић Саве Благоје, Павловић Алексе Ѓорђе, Павловић Живијина Ненад, Поповић Константина Ѓубомир, Радуловић Милана Мато, Здравковић Душана Ѓурђан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђокић Спири Младен;

Од САП Косово

— по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето на културно-уметничкиот живот во својата средина и за придонес на ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Културно уметничко друштво „Dogru Yol“ — Призрен;

— по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во образованието и воспитувањето на младите поколенија во духот на братството и единството на нашите народи и народности

Основна школа „Рамиз и Боро“ — село Жур;

Од САП Војводина

— по повод триесетгодишнината од основањето, а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-

тата на стопанскиот, научниот и општествениот раз-
виток на својот град

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Друштво инжењера и техничара — Суботица:

— по повод педесетгодишнината од постоењето,
а за особени заслуги во образованието и воспитува-
њето на младите за корисни членови на општество-
то и за придонес на ширењето на просветата и
културата

Гимназија „Тодор Дукин“ — Бечеј;

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок
на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Цветићанин Раде Никола, Цвијановић Милоша
Милан, Дерета Милутина Драган, Крмар Марка Ни-
кола, Квочка Милована Милан, Момчиловић Ђуре
Божи, Секулић Вујадина Славко.

Бр. 50

8 јуни 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
14. Одлука за отворање Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Брегот на Слоновата Коска — — — — —	101
15. Одлука за отворање Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетата Република Камерун — — — — —	101
16. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1977 година — — — — —	101
17. Решение за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството — — —	107
18. Правилник за определување на податоците на основните геодетски работи и на податоците на основната државна карта, што можат да се даваат на увид и за начинот и постапката за нивното користење — — —	109
19. Правилник за определување на податоците што не можат да ги содржат картографските публикации наменети за јавна употреба — — — — —	109
20. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни позиции во билансите на организациите на здружениот труд — — — — —	110
21. Наредба за начинот на поднесување извештаи и документација потребни за утврдувањето и распределбата на стоконите контингенти, односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1977 година — — — — —	118
22. Наредба за начинот на поднесување барања за утврдување на износот на глобална-	
та девизна квота за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за 1977 година и за документацијата што се прилага кон тие барања — — — — —	119
23. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Praline“ — — —	120
24. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Gente“ — — —	120
25. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Weltwoche“ — — —	120
26. Правилник за начинот на испитување и за постапката за признавање на новосоздадена селекција на семе и саден материјал на шумски растенија и за одобрување на воведување во производството странска селекција на семе и саден материјал на шумски растенија — — — — —	121
27. Наредба за височината на годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ за 1977 година — — — — —	123
28. Наредба за височината на годишното парично примање за закрепнување на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година за 1977 година — — — — —	123
29. Список на средствата за заштита на растенијата за кои престанале да важат дозво-лите за пуштање во внатрешен промет — — —	123
30. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет — — —	130
31. Одлука за надоместите на патните и другите трошоци на учесниците во работата на собранијата на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници и на нивните органи — — — — —	138
32. Одлука за условите за стекнувањето, за височината и начинот на користење на додатокот за помош и нега — — — — —	138
33. Одлука за дополнење на Одлуката за привремено регулирање на задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија за деловните банки што на територијата на СР Србија ги кредитираат организациите на здружен труд што претрпеле штета од поплавите во јуни 1976 година — — — — —	139
34. Одлука за дополнење на Одлуката за привремено регулирање на задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија за деловните банки што на териториите на СР Босна и Херцеговина, СР Хрватска, СР Македонија и САП Војводина ги кредитираат организациите на здружениот труд што претрпеле штета од поплава и град во јуни, јули и првата половина на август 1976 година — — — — —	140
35. Одлука за пуштање во оптек пригодно издание на ковани пари од 1 динар и од 10 динари по повод акцијата на Организацијата на обединетите нации за борба против гладот во светот — — — — —	140
Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето — — — — —	140
Укази — — — — —	141
Одликувања — — — — —	141